



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, т. фах 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 8 ноември 1990
Скопје
Број 36

Деконтијатата за 1990 година изнесува 500 динари. Овој број чини 20 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

589.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за продажба на становите во општествена сопственост,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Собранието на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3560/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнен Старова**, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за продажба на становите во општествена сопственост (во натамошниот текст: стан).

Член 2

Одлука за продажба на станот донесува сопственикот на станот

Член 3

Станот може да се продаде на носителот на станарското право или со неговата согласност на член на неговото семејно домаќинство кој е корисник на станот (во натамошниот текст: купувач).

Кога повеќе лица се носители на станарско право, станот може да се продаде на еден од носителите на станарското право врз основа на нивна меѓусебна спогодба.

Кога станот ќе се продаде на член на семејното домаќинство, носителот на станарското право нема право на друг општествен стан.

Член 4

Продажната цена на станот се утврдува врз основа на градежната вредност, трошоците за уредување на градежното земјиште, место-положбата и амортизацијата на станот

Продажната цена на станот ја утврдува сопственикот на станот

Купувачот има право на увид во елементите што ја образуваат продажната цена на станот и врз основа на тоа може, со стручно-економски докази да му предложи на продавачот соодветна корекција.

Продавачот е должен предлогот на купувачот да го разгледа и во рок од осум дена да му ја соопшти на купувачот конечната продажна цена на станот.

Член 5

Станот се продава по цена утврдена во моментот на потпишувањето на договорот

Кога купувачот вложил лични средства како сопствено учество при стекнувањето станарско право, цената на станот се намалува за истиот процент со кој учествувал со личните средства при стекнувањето на станарското право, намален за процентот на вратените средства

Поблиски прописи за начинот на утврдувањето на цената на станот донесува Извршиот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Член 6

Меѓу сопственикот и купувачот се склучува договор за продажба на станот

Договорот за продажба на станот содржи освен податоци за станот, цена на станот, начин на плаќање, рок на отплата и заложна изјава

Член 7

Плаќањето на цената на станот се врши во целост или во рати

Кога плаќањето на цената на станот се врши во целост цената на станот може да се намали до 10%.

Кога плаќањето на цената на станот се врши во рати, годишната рата не може да биде помала од износот на пропишаната стапка на амортизацијата на станот зголемен за 50%, а рокот на отплата не може да биде подолг од 40 години.

Долгот се пресметува во годишни рати кои се отплаќаат месечно. Остатокот на долгот на почетокот на секоја календарска година се валоризира според коефициентот на порастот на цените на мало дефиниран во Законот за општествениот капитал.

Купувачот може во покус рок да го отплати станот со плаќање на повеќе рати.

Член 8

Сопственикот со општ акт поблиску ги уредува условите, начинот и постапката за продажбата на станот, во согласност со овој закон.

Член 9

Средствата остварени од продажбата на станот сопственикот на станот ги наменува за станбена изградба

Член 10

Средствата што ќе се остварат од продажбата на станот се водат на посебна сметка во деловна банка — акционерско друштво во Републиката.

Член 11

Купувачот е должен средствата од продажбата да ги уплатува на сметката на банката од член 10 на овој закон, а во корист на сопственикот на станот.

Член 12

Банката од член 10 на овој закон му издава хартии од вредност на сопственикот на станот во вид на средствата што се остваруваат од продажба на станот.

Банката е должна на състествиците на акциите да им обезбеди да управляваат со средствата оставарени от продажбата на општествените станови.

Член 13

Носителот на станарското право кој нема да го купи станови го задржува станарското право.

Член 14

Одлуката од член 2 на овој закон ќе се донесе во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Поблиските прописи од став 3 на член 5 на овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Општиот акт од член 8 на овој закон ќе се донесе во рок од два месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 21/72, 14/75 и 19/83).

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

590.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНите НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општество-политичкиот собор, одржани на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3559/1

26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р Владислав Митков, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулин Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕNUВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНите НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за избор на делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во

Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен весник на СРМ“ број 8/74), во членот 2 ставот 2 се брише.

Член 2

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:

„Листата на кандидатите ја утврдува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Комисијата)“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Комисијата ја утврдува листата на кандидатите со тајно гласање“.

Член 3

Членовите 5 и 6 се бришат.

Член 4

Во членот 7 ставовите 1, 2 и 3 се заменуваат со нов став, кој гласи:

„Бројот на утврдените кандидати за членови на делегацијата на листата на кандидатите може да биде поголем од бројот на делегатите кои се избираат“.

Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 2 и 3.

Член 5

Во членот 8 ставовите 1 и 2 зборовите: „Кандидационата конференција“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата“.

Член 6

Членот 9 се менува и гласи:

„На членот на делегацијата му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран:

1. ако биде отпovикан;

2. ако поднесе оставка;

3. ако настапи случај на неспособност на функцијата член на делегацијата со друга функција;

4. ако со правосилна пресуда биде осуден на казна затвор од 6 месеци или потешка казна;

5. во случај на смрт;

6. ако со правосилна пресуда биде лишен од деловна способност; и

7. ако му престане својството врз основа на кое е избран за член на делегацијата“.

Член 7

Во членот 12 ставот 2 зборовите: „делегатите на секој собор“ се заменуваат со зборот „пратеници“.

Во ставот 3 зборот „делегатите“ се заменува со зборот „пратеници“.

Член 8

Членот 13 се менува и гласи:

„За спроведување на изборот на делегацијата, Собранието образува Комисија за избор чии членови се избираат од редот на пратениците“.

Член 9

Во членот 14 ставот 1 точката 1 по зборот „делегацијата“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Во точката 2 запирката се заменува со точка, а зборовите: „место на живеење“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 10

Членот 15 се менува и гласи:

„Гласањето за членови на делегацијата се врши на тој начин што се заокружува редниот број пред името на кандидатот за кое се гласа.

Пратеникот може да гласа за онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата“.

Член 11

Во членот 16 зборот „делегатот“ се заменува со зборот „пратеникот“, а зборовите: „листата на“ се бришат.

Член 12

Во членот 17 ставот 1 се брише.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За член на делегацијата е избран кандидатот што добил мнозинство гласови од сите пратеници во Собранието“.

Во ставот 3 бројот „2“ се заменува со бројот „1“, зборот „делегати“ се заменува со зборот „пратеници“, а зборовите „од кои најмалку по 5 од секој собор“ се бришат.

Во ставот 4 зборот „делегати“ се заменува со зборот „пратеници“.

Член 13

Во членот 18 се дадава нов став, кој гласи:

„На избраниот кандидат за член на делегацијата, претседателот на Собранието му издава уверение за изборот“.

Член 14

Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи:

„За седницата на Собранието се води записник што ги содржи особено: денот на одржувањето на седницата; бројот на присутните пратеници на седницата на Собранието; бројот на пратениците што гласале; бројот на неважечките гласачки ливчиња; името и презимето на секој кандидат; бројот на гласовите што ги добил секој кандидат и имињата на изборните кандидати“.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Записникот го потпишува Комисијата за избор“.

Член 15

По членот 20 се дадава нов член 20-а, кој гласи:

„Член 20-а

Повторни избори за член на делегацијата се вршат ако се поништи гласањето поради неправилности во спроведувањето на изборите и ако ниеден од кандидатите не го добие потребното мнозинство од член 17 на овој закон“.

Член 16

Во членот 21 ставот 2 се брише

Член 17

По членот 21 се дадава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Повторните и дополнителните избори за член на делегацијата се вршат според одредбите на овој закон за редовните избори“.

Член 18

Во членот 22 зборот „собор“ се заменува со зборовите „најмалку 30 пратеници“, по зборот „Собранието“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 19

Во членот 23 точката 1 по зборот „предлага“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 20

Во членот 24 ставот 1 зборот „заедничка“ и зборовите „на соборите“ се бришат.

Член 21

Во членот 26 зборовите: „односно делегацијата“ се бришат, а зборот „делегати“ се заменува со зборот „пратеници“.

Член 22

Членот 29 се брише.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

591.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКАТА

Се прогласува Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на оддeleni седници на Соброт на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3558/1

26 октомври 1990 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вујист Старова**, с. р.

З А К О Н

ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКАТА

I ОСНОВНИ ОДРЕДВИ**Член 1**

Пратениците во Собранието на СР Македонија (во натамошниот текст Собранието) за вршење на пратеничката функција имаат право на личен доход во месечен износ.

Право на личен доход во месечен износ за вршење на функцијата имаат претседателот на Социјалистичка Република Македонија, потпретседателот на претседателот на Социјалистичка Република Македонија, функционерите избрани од редот на пратениците, функционерите и лицата кои ги избира или кои ги именува Собранието, носителите на правосудни функции, функционерите кои ги именува претседателот на Социјалистичка Република Македонија и кои ги именува Владата на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).

Право на личен доход во месечен износ за вршење на работите и задачите имаат раководните работници кои ги назначува претседателот на Социјалистичка Република Македонија или телото што тој ќе го овласти, надлежното тело на Собранието и Владата.

Член 2

Личните доходи на претседателот на Социјалистичка Република Македонија, потпретседателот на претседателот на Социјалистичка Република Македонија, на функционерите избрани од редот на пратениците, на функционерите кои ги избира или кои ги именува Собранието и носителите на правосудни функции (во натамошниот текст: функционери) и на раководните работници кои ги назначува надлежното тело на Собранието (во натамошниот текст: раководни работници) ги утврдува Собранието или телото што ќе го овласти.

Личните доходи на функционерите и на раководните работници кои ги именува, односно кои ги назначува претседателот на Социјалистичка Република Македонија или телото што тој ќе го овласти ги

утврдува претседателот на Социалистичка Република Македонија или телото што тој ќе го овласти

Владата ги утврдува личните доходи на функционерите и на раководните работници кои ги именува или назначува.

Член 3

Правата утврдени со овој закон им припаѓаат на функционерите и на раководните работници од денот на изборот, именувањето, односно назначувањето до крајот на месецот во кој им престанала функција, а на пратениците во Собранието од денот на верификацијата на мандатот до крајот на месецот во кој им престанал пратеничкиот мандат, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 4

Одредбите на овој закон соодветно се применуваат и на извршните и административните органи на општините и градската заедница доколку со статут не е поинаку определено.

II. ЛИЧНИ ДОХОДИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ

Член 5

Пратеник во Собранието може по негово барање да остварува личен доход во месечен износ.

Собранието или телото што тоа ќе го овласти со акт го утврдува начинот на остварувањето на правото на личен доход на пратеникот и износот на личниот доход.

Личниот доход на пратеник во Собранието се пресметува месечно, врз основа на податоците од Републичкиот завод за статистика според основницата од член 11 на овој закон по коефициент од 3,70.

Личниот доход на пратеник во Собранието од став 2 на овој член се зголемува за работното искуство за 0,5% за секоја започната година работен стаж, а најмногу до 20%.

Личниот доход во месечен износ пратеникот може да престане, да го остварува ако тоа го побара самиот, ако бидејќи отповикан или ако поднесе оставка на пратеничката функција.

Член 6

Пратеник во Собранието кој остварува личен доход во претпријатие, организација, заедница или во државен орган или остварува приход од вршење дејност со самостоен личен труд, ако личниот доход му се намалува за деновите поминати на работа во Собранието, во работното тело на Собранието чиј член е или врши работи по одлука на тие тела, на нивни претседатели или на претседателот на Собранието, има право на надоместок на делот од личниот доход — загубена заработка.

Надоместокот на делот од личниот доход — загубена заработка, пратеник во Собранието оставува по лично барање, што се исплатува во бруто износ на претпријатието, организацијата или органот од став 1 на овој член.

Член 7

На пратениците во Собранието им припаѓа месечен надоместок во паушален износ во висина утврден со одлука на Собранието.

III. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 8

Средствата за лични доходи на функционерите се обезбедуваат зависно од општественото значење и вредноста на работите и задачите што ги вршат и од сложеноста, обемот и вкупниот придонес што функционерот со својот труд го дава во остварувањето на правата и должностите на органот во кој ја врши функцијата.

Средствата за лични доходи на раководните работници во Собранието се обезбедуваат зависно од вредноста на работите и задачите што ги вршат и од вкупниот придонес што раководниот работник со сво-

јот труд го дава во остварувањето на работите и задачите од делокругот на Собранието.

Член 9

Средствата за лични доходи на функционерите и на раководните работници се обезбедуваат во буџетот на Републиката.

Член 10

Личниот доход на функционер и на раководен работник се утврдува на начин што основницата за пресметување на личните доходи се множи со утврдениот коефициент и се зголемува за процентот за работното искуство.

Работното искуство се вреднува така што личниот доход во месечен износ се зголемува процентот утврден за работното искуство од 0,5% за секоја започната година работен стаж, а најмногу до 20%.

Член 11

Основницата за пресметување на личниот доход е просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Социалистичка Република Македонија за претходниот месец според податоците на Републичкиот завод за статистика.

Член 12

Коефициентите за утврдување на надоместокот на личниот доход и на личниот доход изнесуваат од 2,20 до 4,50.

Член 13

Коефициентот за утврдување на личен доход за претседател на Социалистичка Република Македонија, претседател на Собранието и претседател на Владата, изнесува до 4,50.

Член 14

Коефициентот за утврдување на личен доход за потпретседател на претседателот на Социалистичка Република Македонија, претседател на Уставниот суд на Македонија, потпретседател на Собранието и потпретседател на Владата, изнесува 4,00.

Член 15

Коефициентот за утврдување на личен доход на член на Владата, претседател на работно тело на Собранието, претседател на Врховниот суд на Македонија, јавен обвинител на Македонија, судија на Уставниот суд на Македонија, гувернер на Народната банка на Македонија, генерален директор на Службата на општественото книgovodstvo во СР Македонија, претседател на Стопанскиот суд на Македонија, јавен правобранител на Македонија, претседател на Републичкиот суд за прекршоци, секретар на Собранието и секретар на Владата, изнесува до 3,70.

Член 16

Коефициентот за утврдување на личен доход на заменик министер, директор на републичка организација, републички советник во Собранието, заменик на гувернерот на Народната банка на Македонија, заменик на генералниот директор на Службата на општественото книgovodstvo во СР Македонија, заменик на секретарот на Собранието, судија на Врховниот суд на Македонија, заменик на јавниот обвинител на Македонија, судија на Стопанскиот суд на Македонија, заменик на јавниот правобранител на Македонија, претседател на окружниот суд, окружни јавен обвинител и претседател на окружниот стопански суд, изнесува до 3,40.

Член 17

Коефициентот за утврдување на личен доход на раководен работник кој го именува Собранието или кој го назначува надлежното тело на Собранието, на судија на окружниот суд, судија на Републичкиот суд за прекршоци, заменик на окружниот јавен обвинител и судија на окружниот стопански суд, изнесува до 3,20.

Член 18

Органите односно јавните надлежни тела од член 2 на овој закон со свој општ акт, во рамките

на определените коефициенти го утврдуваат коефициентот за секоја функција

Органите и нивните надлежни тела од член 2 на овој закон со свој акт определуваат и други функционери и раководни работници на кои се применуваат одредбите на овој закон и го утврдуваат коефициентот за секоја функција

IV. ПРАВА НА ПРАТЕНИЦИТЕ, ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО ПО ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА

Член 19

Пратеник кој за време на вршењето на пратеничката функција остварувал личен доход или надоместок на личен доход во месечен износ во Собранието, функционер и раководен работник кој ги именува Собранието, претседателот на Социјалистичка Република Македонија и Владата кој за време на вршењето на функцијата остварувал личен доход, може да остварува личен доход по престанувањето на функцијата за време до една година.

Пратеник, функционер и раководен работник има право да остварува личен доход според одредбите на овој закон за време подолго од една година од денот на престанувањето на функцијата, а најмногу уште шест месеци ако во тоа време стекнува право на пензија.

Пратеник, функционер и раководен работник не може да го стекне правото од ставовите 1 и 2 на овој член ако наполнил 40 години стаж на осигурување или 65 години живот

Член 20

Правото од член 19 на овој закон се стекнува врз основа на лично барање, кое се поднесува најдобра во рок од 30 дена од денот на престанувањето на функцијата.

Надлежното тело на Собранието со решение го утврдува правото од член 19 на овој закон и престанувањето на правото според одредбите на овој закон.

Член 21

На пратеник, функционер и раководен работник му престанува правото од член 19 на овој закон кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување или 65 години живот.

Член 22

Пратеник, функционер и раководен работник кој поднел оставка или е разрешен од должноста пред истекот на времето за кое е избран, именуван или назначен, ги има сите права од член 19 на овој закон.

Лицата од став 1 на овој член, додека го остваруваат правото на личен доход, имаат право и на надоместок за користење на годишен одмор.

Член 23

На пратеник, функционер и раководен работник му престанува правото пред истекот на времето утврдено во член 19 на овој закон кога тој тоа ќе го побара, кога ќе се вработи или ќе биде избран или именуван на друга функција врз основа на која остварува личен доход

Лицата од став 1 на овој член го немаат право од член 19 на овој закон, односно тоа право им престанува ако се правосилно осудени за кривични дела против социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на СФРЈ или за кривични дела сторени од користољубие.

Член 24

Личниот доход на пратеник, функционер и раководен работник остварен според одредбите од член 19 на овој закон се исплатува од средствата за работа на органот, односно на организацијата во која ја вршил функцијата.

Член 25

Одредбите од член 19 до 24 на овој закон се применуваат и на претседателот на Социјалистичка Република Македонија, на потпретседателот на прет-

седателот на Социјалистичка Република Македонија, функционер и раководен работник што го именува или назначува претседателот на Социјалистичка Република Македонија или телото што тој ќе го овласти и на функционер и раководен работник кој го именува или назначува Владата.

V. НАДОМЕСТОК НА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 26

На пратеник во Собранието, претседателот на Социјалистичка Република Македонија, потпретседателот на претседателот на Социјалистичка Република Македонија; претседателот и потпретседателот на Собранието, претседателот, потпретседателот и членовите на Владата, им се обезбедува бесплатен превоз во железничкиот и патниот сообраќај во Републиката во сите правци.

Член 27

Надоместоците на определени материјални трошоци и други примања на пратеник во Собранието, функционер и раководен работник се утврдуваат според вистинските трошоци, а можат да изнесуваат

1) дневница за службено патување во земјата без трошоците за ноќевање — до 8% од просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Република Македонија или СФРЈ во претходните три месеци,

— трошоците за ноќевање се признаваат во пол и износ, според приложената сметка, освен во хотелите од де лукс категорија,

— дневницата за службено патување во странство за пратеник во Собранието, функционер и раководен работник се определува со одлука што ја донесува надлежното тело на Собранието;

2) надоместок на трошоците за користење автомобил во лична сопственост за службени цели — до износот што според еден изминат километар не може да биде поголем од 30% од продажната цена на еден литар гориво за возилот кое се користи;

3) надоместок поради одвоен живот од семејството до 70% од просечниот месечен личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Република Македонија во претходните три месеци;

4) надоместок за селидбени трошоци од местото на живеалиштето до местото во кое се врши функцијата, односно до местото на преселување во рок од една година од денот на престанување на функцијата. Во селидбени трошоци на функционерот се признаваат и трошоците за превоз на функционерот и на членовите на неговото домаќинство. Селидбените трошоци и трошоци за превоз се исплатуваат врз основа на приложени сметки и документација, под услови утврдени со општиот акт на органот од член 3 на овој закон;

5) надоместок за користење на годишен одмор најмалку во висина на просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Република Македонија, односно СФРЈ во претходните три месеци;

6) испратнина при заминување во пензија и во висина на трикратен износ на просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Социјалистичка Република Македонија или СФРЈ во претходните три месеци;

7) надоместок на трошоците за погреб во износ од двата последни месечни лични доходи на умрениот функционер, односно пратеник, а ако трошоците за погреб не ги поднесува неговото семејство — во износ на последниот месечен личен доход на умрениот функционер.

Член 28

На функционер и раководен работник му припаѓа и

1) надоместок на трошоците за превоз во градскиот сообраќај до работното место и обратно, надоместок на трошоците за општествена исхрана, надоместок на личен доход за време на првите 30 дена

од привремена спреченост за работа (боледување) и надоместок на личен доход за време на отсуствување според друг основ — под услови и во износ утврдени за работниците во работната заедница на органот во кој функционерот и раководниот работник работат; и

2) надоместок на трошоците за превоз заради посета на потесното семејство од кое функционерот и раководниот работник живеат одвоено до четири патувања месечно, со правдање на трошоците за превоз, ако прими надоместок за одвоен живот од семејството, а нема право на бесплатен превоз.

Член 29

Условите и начинот на остварување на правата од членовите 26 до 28 на овој закон, како и висината на надоместокот, односно на износот што на претседателот на Социјалистичка Република Македонија, потпретседателот на претседателот на Социјалистичка Република Македонија, пратеник, функционер и раководен работник им припаѓа во остварувањето на тие права, со општ акт ги утврдува надлежното тело на Собранието; на функционерите и раководните работници кои ги именува, односно кои ги назначува претседателот на Социјалистичка Република Македонија — претседател или телото што тој ќе го овласти; а Владата за функционерите и раководните работници кои таа ги назначува.

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Основите и мерилата за утврдување на личните доходи, другите примања и надоместоци на определени материјални трошоци на функционерите уредени со овој закон соодветно се применуваат и на членовите на Советот на Републиката до 28 јануари 1991 година, за што одлучува претседателот на Социјалистичка Република Македонија, односно телото што тој ќе го овласти.

Член 31

Органите од член 2 во согласност со одредбите на овој закон ќе ги донесат општите акти во рок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

До донесување на општите акти од став 1 на овој член на пратениците, функционерите и раководните работници на кои се применува овој закон личниот доход, другите примања и надоместоци на материјалните трошоци им се исплатуваат во износ утврден според одредбите на општите акти што биле во сила до почетокот на примената на овој закон.

Член 32

Одредбите на овој закон се применуваат и на функционерите и раководните работници и лицата кои ги избрале, односно именувале Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и на собранијата на општините и Собранието на град Скопје на кои на денот на почетокот на примената на овој закон им престанала функцијата или должноста.

На функционерите и раководните работници во фондовите, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации; претседателите и судиите на судовите на здружениот труд, општествените правобранители на самоуправувањето и нивните заменици и функционерите и другите раководни работници на другите органи и организации кои се укинуваат личниот доход им се утврдува според коefициентите определени со овој закон сообразно на групите во кои биле определени со општи акти кои биле во сила до денот на почетокот на примената на овој закон.

Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член имаат право на надоместок на личен доход или на личен доход како и на остварувањето на другите права утврдени во членовите 19 до 25 на овој закон.

Член 33

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Република Македонија и республиките функционери на кои им престанала функцијата „Службен весник на СРМ“ број 24/85), Одлуката за основите и мерилата на стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 38/86 и 39/89), Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на носителите на правосудните функции што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија и функционерите и раководните работници во стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 39/86, 32/87 и 39/89) и Одлуката за исплата на личните доходи, средства за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана („Службен весник на СРМ“ број 23/90).

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

592.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за превозот во патниот сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година.

Бр 08-3557
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р Владимир Митков, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р

ЗАКОН ЗА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува превозот на патници и стока во патниот сообраќај.

Член 2

Превозот во патниот сообраќај може да се врши како јавен превоз или како превоз за сопствени потреби

Член 3

Превозот во патниот сообраќај може да се врши со возила кои ги исполнуваат условите утврдени со прописите за безбедност на сообраќајот и прописите за југословенските стандарди.

Член 4

Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) „јавен превоз“ е превоз на патници и стока што под еднакви услови е достапен на сите корисници на услугите;

2) „линиски превоз“ е јавен превоз на патници и стока што се врши на определена релација (линија) по регистриран возен ред;

3) „сloboden“ превоз, е јавен превоз на патници и стока за кој релацијата и другите услови за превоз се утврдуваат посебно за секој превоз;

4) „превоз за сопствени потреби“ е превоз на лица и предмети што го вршат претпријатијата и други правни лица и граѓани заради задоволување на сопствените потреби во вршењето на дејноста;

5) „патен налог“ е исправа во која се внесува: фирмата, односно називот на превозникот, ознаката на возилото (марка и регистарски број, доказ за техничката исправност на возилото), податоци за персоналот на возилото, за реализацијата на превозот, а за товарните возила и податоци за бројот на лицата со нивните имиња, односно тежината и видот на предметите што се превезуваат и други податоци што ќе ги утврди превозникот, и

6) „возен ред“ е акт со кој се утврдуваат: трасата на линијата, редоследот на станиците и стојалиштата и нивната оддалеченост од почетната станица, односно стојалиштето, времето на појаѓањето и дојаѓањето на секоја станица и стојалиште, временскиот период на одржување на линијата и рокот на важењето на возниот ред.

Член 5

Јавен превоз под исти услови утврдени со овој закон можат да вршат претпријатијата и другите правни лица, како и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, односно со личен труд и средства во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст превозник).

II. ЈАВЕН ПРЕВОЗ

Член 6

Јавниот превоз на патници и стока може да се врши како линиски и како слободен.

Линискиот превоз може да се врши како градски, приградски и меѓумесен.

Градскиот превоз е превозот што се врши на линии на подрачјето на градот или населбата.

Приградски превоз е превозот што се врши на линии меѓу две или повеќе населби на една општина.

Меѓумесен превоз е превозот што се врши на линии меѓу градови и населби на две или повеќе општини.

Член 7

Превозникот може да врши линиски превоз ако утврди возен ред за односната линија и ако го утврди почетокот и времетраењето на возниот ред. При утврдувањето на возниот ред во градскиот и приградскиот превоз превозникот е должен да се придржува на прописите донесени согласно на член 8 од овој закон.

Кога превозникот ќе утврди возен ред за определена линија по барање на претпријатие, општина и месна заедница тие спогодбено ќе го утврдат надоместокот за делот на приходите што нема да го оствари превозникот во износ на просекот на приходите што се остваруваат на линиите во општината, односно Републиката.

Член 8

Поблиски прописи за условите за вршење на линискиот градски и приградски превоз донесува собранието на општината, а за градот Скопје Собранието на градот Скопје.

Со прописите од став 1 на овој член се утврдува:

— мрежата на автобуските линии и нивната фреквенција со која ќе се обезбеди под еднакви услови вршење на градскиот и приградскиот превоз на сите превозници соодветно на нивните расположливи превозни капацитети по систем на ротирање на сите линии — неделно, декадно или месечно;

— локациите на автобуските стојалишта;

— техничко-експлоатационите услови на моторните возила;

— обележувањето, опремувањето, одржувањето и користењето на автобуските стојалишта и такси станиците.

— службената облека на возниот персонал;

— начинот на истакнувањето на возниот ред;

— службената документација за вршење на превозот;

— повластиците при користењето на линискиот градски и приградски превоз; и

— превозот со запрежни возила.

За издадените повластици собранието на општина, односно Собранието на градот Скопје на превозникот му обезбедува средства.

Член 9

Линискиот превоз превозникот може да го отпочне откако ќе го регистрира возниот ред.

Возниот ред за превоз на патници во градскиот превоз и приградскиот превоз се регистрира кај општинскиот орган надлежен за работите на патниот сообраќај, за градот Скопје кај градскиот орган надлежен за работите на патниот сообраќај, а возниот ред за превоз на патници во меѓумесниот превоз се регистрира кај републичкиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај

Член 10

Возниот ред задолжително се истакнува на автобуските станици, автобуските стојалишта и во возилото.

Истакнувањето на возниот ред на автобуските станици за сите линии што поминуваат низ автобуската станица го врши претпријатие или друго правно лице (во натамошниот текст: претпријатие) кое управува со автобуската станица.

Истакнувањето на возниот ред на автобуските стојалишта и во возилото го врши превозникот.

Превозникот е должен возниот ред да го достави на претпријатието кое управува со автобуската станица веднаш по неговото регистрирање.

Член 11

Превозникот е должен да се придржува на утврдениот и регистриран возен ред.

Член 12

Во текот на важењето на возниот ред превозот на определена линија може да привремено да биде забранен во случај на прекинување на сообраќајот поради виша сила или изведување на работи и реконструкција на патот и во други околности што непосредно влијаат на ограничувањето на сообраќајот.

Член 13

Во текот на важењето на возниот ред определена линија може да биде укината и пред истекот на важењето на возниот ред ако укинувањето на линијата превозникот го пријави на надлежниот орган за регистрираја, најдоцна 30 дена пред нејзиното укинување и во тој рок да го објави во средствата за јавно информирање, на автобуските станици и на автобуските стојалишта.

Член 14

Превозникот е должен да го прими за превоз секое лице или предмет во границите на расположливите места во возилото, односно корисната носивост на возилото, ако лицето или предметот ги исполнуваат условите за превоз предвидени според важечките прописи.

Член 15

Во линискиот превоз качување и слегување на патниците, односно товарање и истоварање на предметите, може да се врши во автобуските станици и автобуските стојалишта што се внесени во возниот ред, како и на други автобуски простори што ќе ги определи превозникот.

Член 16

Претпријатието кое управува со автобуската станица и превозникот кој управува со автобуското сто-

јалиште вршат услуги на сите превозници под еднакви услови за што склучуваат договор.

Претприятието кое управлява со автобуската станица не може да врши услуги на превозник кој врши јавен превоз без регистриран возен ред, односно без соодветна дозвола за превоз во меѓународниот патен сообраќај.

Претприятието кое управлява со автобуската станица, по исклучок, може да прифаќа и отпрема автобуси во слободниот превоз ако располага со доволен број на посебни перони за овие потреби.

Член 17

Автобуска станица е објект во кој се врши прифаќање и отпремање на возилата, качување и слегување на патниците, издавање на возни билети и други превозни исправи, давање информации за превозот и, давање на други услуги во врска со превозот.

Автобуско стојалиште е уреден простор надвор од коловозот на кој запираат возилата заради качување и слегување на патниците.

Автобуски простор е уреден простор надвор од автобуската станица и автобуското стојалиште на кој се врши прифаќање и отпремање на возилата и качување и слегување на патниците.

Поблиски прописи за опремувањето и одржувањето на автобуските станици, автобуските стојалишта и автобуските простори донесува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата, надлежен за работите на патниот сообраќај.

Член 18

Обележувањето на автобуските станици се врши со знак што го поставува и одржува претприятието кое управлява со автобуската станица.

Обележувањето на автобуското стојалиште се врши со знак што го поставува и одржува превозникот кој го изградил стојалиштето.

Обележувањето на автобускиот простор се врши со знак што го поставува и одржува превозникот.

Автобуските станици, автобуските стојалишта и автобускиот простор можат покрај знакот од ставите 1, 2 и 3 на овој член, да употребуваат и други знаци и напписи.

Поблиски прописи за обележувањето на автобуските станици, автобуските стојалишта и автобуските простори донесува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата, надлежен за работите на патниот сообраќај.

Член 19

Во автобуската станица се води јединиција за поаѓањето и доаѓањето на возилата (сообраќаен дневник).

Сообраќајниот дневник содржи реден број на линијата, времето на поаѓањето и доаѓањето на возилото, назив на превозникот, регистарска ознака на возилото и забелешка.

Во патниот налог станицата го потврдува времето на поаѓањето и доаѓањето на возилото

Член 20

Возните билети се издаваат по редот на доаѓањето на лицата за купување на билети без оглед на должината на релацијата за која се купува возниот билет.

Возните билети за регистрираните линии се издаваат на автобуските станици, автобуските стојалишта и на други места што ќе ги определи превозникот, а пред кепосредното тргнување на возилото и во самото возило.

Член 21

Работното време на автобуската станица започнува најмалку половина час пред поаѓањето, односно доаѓањето на првото возило според возниот ред, а завршува половина час по доаѓањето, односно поаѓањето на последното возило.

Член 22

Автобусот и товарното моторно возило со кои се врши јавен превоз имаат на бочните страни испи-

шана фирма, односно назив на превозникот, а патничкиот автомобил назив „ТАХИ“ и вграден исправен, баждариран и пломбиран таксиметар.

Член 23

С возило во линискот превоз на патници, ако со посебен пропис не е поинаку определено, не може да се превезуваат: деца под шест години возраст без придружник, лица заболени од заразни болести, лица во пијана состојба, животни, посмртни остатоци, експлозиви, лесно запаливи, отровни, радиоактивни, нагризувачки, заразни материји и органски пероксиди, како и други предмети кои заради своите особини можат да бидат штетни и опасни по безбедноста и здравјето на луѓето или можат да предизвикаат друга штета.

Член 24

Слободниот превоз на патници и стока се врши врз основа на договор склучен меѓу превозникот и корисникот на превозните услуги со кој се утврдува релацијата, времето и вршењето на превозот, цената на превозот, висината на надоместокот на споредните услуги, како и други услови на превозот.

Примерок од договорот од став 1 на овој член мора да се наоѓа и во возилото.

III. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Член 25

Претпријатијата и другите правни лица и граѓаните можат да вршат превоз за сопствени потреби, и тоа:

- 1) превоз на предмети заради задоволување на потребите во вршењето на својата дејност, и
- 2) превоз на своите работници и други лица во врска со вршењето на својата дејност, како и превоз на членовите на семејствата на работниците за одење на одмор и рекреација.

Персоналот на возилото, во вршењето на превозот за сопствени потреби, мора да има доказ за превезување на предметите и лицата од став 1 на овој член.

Член 26

Како превоз за сопствени потреби, во смисла на овој закон, се смета и превозот на лица со сопствено моторно возило или со моторно возило земено под закуп што го вршат

- 1) хотелските организации и одморалишта, ако вршат превоз на своите гости,
- 2) здравствените организации, ако вршат превоз на болни и нивни придружници,

3) туристичките организации, ако врз основа на посебен договор вршат превоз на група туристи;

4) организациите што вршат аеродромски услуги, ако вршат превоз на патници и нивни придружници од деловната единица во градот и утврдените по-патни станици до воздухопловното пристаниште и обратно;

5) културно и воспитно образовните организации, ако превезуваат свои ученици, студенти, штипеници, како и наставниот персонал, односно своите членови

IV ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 27

Инспекциски надзор над извршувањето на прописите од патниот сообраќај врши Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски.

Член 28

Работите од надлежност на Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски ги врши инспекторите за патен сообраќај.

За инспектор за патен сообраќај може да се назначи дипломиран сообраќаен инженер со најмалку три години работно искуство во струката.

Член 29

Инспекторот за патен сообраќај ги врши работите на инспекцијата на патниот сообраќај самостојно

и донесува решенија во рамките на овластувањата и должностите определени со закон.

Во вршењето на работите на инспекцијата на патниот сообраќај инспекторот за патен сообраќај проверува особено дали:

1) превозникот е регистриран да врши јавен превоз во смисла на одредбите на овој закон.

2) превозот се врши на начин и под услови предвидени со закон и прописите донесени врз основа на закон;

3) возилата со кои се врши јавниот превоз ги исполнуваат пропишаните услови;

4) автобуските станици и автобуските стојалишта ги исполнуваат пропишаните услови;

5) во меѓународниот патен сообраќај се спроведуваат меѓународните договори и други меѓународни инструменти кои се однесуваат на вршењето на превозот според посебни одредби за јавниот превоз во меѓународниот патен сообраќај.

Во вршењето на работите на инспекцијата за патен сообраќај, инспекторот за патен сообраќај е овластен да ги прегледува моторните возила, автобуските станици и автобуските стојалишта, договорите, превозните и други исправи, како и другата документација што овозможува увид во работењето на превозниците во поглед на извршувањето на одредбите на закон и прописите донесени врз основа на закон.

Во вршењето на работите на инспекцијата, инспекторот за патен сообраќај може да слушува одговорни лица и сведоци, а по потреба да користи стручни организации и одделни стручни лица, како и да презема други мерки и дејства за кои е овластен со посебен закон.

Член 30

Инспекторот за патен сообраќај има право:

1) да нареди отстранување на недостатоците во определен рок во поглед на исполнувањето на пропишаните услови за вршење на јавниот превоз, условите за работа на автобуската станица, уредната контрола на техничката исправност на возилата, придржувањето на возниот ред, извршувањето на задачите и работите на станичниот персонал и персоналот на возилата, и

2) да забрани превоз на патници и стока и употреба на возилата ако превозот се врши спротивно на закон.

Член 31

Инспекторот за патниот сообраќај е должен во случаите од членовите 29 и 30 на овој закон за најдената состојба и преземените мерки веднаш да го извести директорот и органот на управувањето на претпријатието и превозникот.

Ако инспекторот за патен сообраќај при вршењето на инспекцијата најде дека прописите за безбедноста на сообраќајот или другите прописи што се однесуваат на моторните возила не се применети или не се правилно применети, е должен веднаш да го извести органот на управата во чија надлежност спаѓа вршењето на надзорот над извршувањето на тие прописи.

Против решението на инспекторот за патен сообраќај може во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението да се изјави жалба.

Член 32

Превозникот и другите иматели на моторни возила и претпријатијата кои управуваат со автобуските станици се должни на инспекторите за патен сообраќај да им овозможат вршење на инспекцијата, да им даваат потребни известувања и да им ја стават на увид потребната техничка и друга документација.

Член 33

Ако инспекторот за патен сообраќај во вршењето на инспекцијата најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, е должен веднаш да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, односно да му поднесе пријава на јавното обвинителство, надлежно за поведување постапка поради стопански престап, односно кривично дело

Член 34

Ако инспекторот за патен сообраќај утврди дека превозникот во своето работење не се придржуваат за добите деловни обичаи и деловниот морал тој е должен да поднесе пријава до судот на честа на стопанската комора.

Член 35

Инспекторите за патен сообраќај имаат легитимација.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член го пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Со парична казна од 200.000 до 450.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго правно лице ако:

1) изврши линиски превоз на патници пред да го регистрира возниот ред (член 9 став 1);

2) не се придржува на утврдениот и регистриран возен ред (член 11);

3) привремено го запре превозот спротивно на член 12 од овој закон;

4) не врши услуги на сите превозници под еднакви услови (член 16 став 1);

5) изврши слободен превоз спротивно на член 24 од овој закон; и

6) врши превоз за сопствени потреби спротивно на членовите 25 и 26 од овој закон.

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 5.000 до 25.000 динари

Член 37

Со парична казна од 5.000 до 25.000 динари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако

1) не го истакне возниот ред на автобуските станици, автобуските стојалишта или возилата, односно не го достави возниот ред на претпријатието кое управува со автобуската станица веднаш по неговото регистрирање (член 10);

2) не изврши опремување или одржување на автобуската станица или автобуското стојалиште или автобускиот простор на начинот утврден со прописот од член 17 став 4 на овој закон;

3) не изврши обележување на автобуската станица или автобуското стојалиште или автобускиот простор на начинот утврден со прописот од член 18 став 5 на овој закон;

4) не води евидентија за поаѓањето и доаѓањето на возилата (член 19 став 1);

5) возните билети не ги издава по редот на доаѓањето на лицата за купување на билети без оглед на должината на релацијата за која се купува билетот (член 20 став 1);

6) издава возни билети спротивно на член 20 став 2 од овој закон;

7) не водеше работно време во автобуската станица пропишано според член 21 на овој закон; и

8) автобусот, товарно моторно возило и патничкиот автомобил со кое се врши јавен превоз не ги исполнуваат пропишаните услови од член 22 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 500 до 2.500 динари.

Член 38

Со парична казна од 4.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако:

1) во пропишаниот рок не го објави во средствата за јавно информирање укинувањето на линијата или не го извести надлежниот орган за регистрација на возниот ред за укинување на линијата во пропишаниот рок (член 13);

2) не прими на превоз лице или предмет во граѓниците на расположливите места на возилото, односно корисната носивост на возилото, ако лицето или предметот ги исполнуваат условите за превоз (член 14);

3) врши качување и слегување на патници односно товарење и истоварање на предмети надвор од станиците и стојалиштата (член 15);

4) врши услуга на превозникот кој врши јавен превоз без регистриран возен ред (член 16 став 2); и

5) во патниот налог не биде потврдено времето на доаѓањето и поаѓањето на возилото (член 19 став 3).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 400 до 2.000 динари.

Член 39

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако:

1) не постапи по решението на инспекторот издадено врз основа на членовите 29 и 30 од овој закон; и

2) оневозможи или го попречува вршењето на работите од делокругот на инспекцијата на патниот сообраќај (член 32).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице со парична казна од 300 до 1.500 динари.

Член 40

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој врши дејност со личен труд кој нема својство на правно лице ако:

1) изврши линиски превоз на патници пред да го регистрира возниот ред (член 9 став 1);

2) не го истакне возниот ред на автобуското стојалиште или возилото или не го достави возниот ред на претпријатието кое управува со автобуската станица (член 10);

3) не се придржува на утврдениот и регистриран возен ред (член 11);

4) привремено го запре превозот спротивно на член 12 од овој закон;

5) автобусот, товарното моторно возило и патничкиот автомобил со кои се врши јавен превоз не ги исполнуваат пропишаните услови од член 22 на овој закон; и

6) изврши слободен превоз спротивно на член 24 од овој закон;

Член 41

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој врши дејност со личен труд кој нема својство на правно лице ако:

1) во пропишаниот рок не го објави во средствата за јавно информирање укинувањето на линијата или не го извести надлежниот орган за регистрација на возниот ред за укинувањето на линијата (член 13);

2) не прими на превоз лице или предмет во рамките на расположливите места во возилото, односно корисната носивост на возилото, ако лицето или предметот ги исполнуваат условите за превоз (член 14);

3) врши качување и слегување на патници, односно товарење и истоварање предмети надвор од автобуските станици и автобуските стојалишта (член 1);

4) не постапи по решението на инспекторот издадено врз основа на членовите 29 и 30 од овој закон; и

5) оневозможи или го попречува вршењето на работите од делокругот на инспекцијата на патниот сообраќај (член 32).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Линискиот превоз на патници ќе се врши според постојните возни редови до 1 јуни 1991 година

Член 43

Поблиските прописи за извршувањето на овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. До донесување на прописите врз основа на овластувањата од овој закон ќе се применуваат поблиските прописи што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 44

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85, 9/86, 42/88, 18/89 и 10/90).

Член 45

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

593.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА ГРАЃА

Се прогласува Законот за архивската граѓа, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година и на седницата на Собранието на Републичката заедница на културата, одржана на 21 мај 1990 година

Бр. 08-3555/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р Владимир Митков, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

З А К О Н ЗА АРХИВСКАТА ГРАЃА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува заштитата, чувањето и користењето на архивската граѓа.

Член 2

Архивската граѓа во смисла на овој закон е целокупниот изворен и репродуциран (пишуван, цртан, печатен, фотографиран, филмуван, фонографиран, механографиран или на друг начин забележан) документарен материјал од трајна вредност и од значење за науката, културата или други општествени потреби.

Документарниот материјал, како извор на архивската граѓа, го сочинува целокупниот изворен и репродуциран (пишуван, цртан, печатен, фотографиран, филмуван, фонографиран, механографиран или на друг начин забележан) материјал и книги, картотеки и други евидентии за тој материјал, создадени во работата на државните органи, органите на општината и градската заедница, претпријатијата, установите и други организацији и заедници, политички организации, општествени организации и здруженија на граѓаните (во натамошниот текст: органи, организации и заедници), граѓанско-правни лица, поединци кој самостојно вршат дејност или професија и физички лица, додека тој е од значење за нивната тековна работа и додека од него не е одбрана архивската граѓа (имател на документарен материјал, односно на архивска граѓа).

Член 3

Архивската граѓа и документарниот материјал се заштитуваат според одредбите на овој закон, независно од времето, местото и начинот на нивното создавање, сопственоста и евидентирањата

Член 4

Архивската граѓа е од посебно културно и историско значење, како добро од општ интерес, посебно се заштитува и според прописите за заштита на културното наследство.

Член 5

Документарниот материјал, додека од него не е извршено одбирање на архивската граѓа, без оглед на тоа кој го создал и каде се наоѓа, претставува и се чува како целина и по правило од него не смеат да се издвојуваат одделни делови

Член 6

Документарниот материјал и архивската граѓа создадени во работата на општествени правни лица се општествена сопственост

Документарниот материјал и архивската граѓа можат да бидат во сопственост на граѓанско-правни лица, поединци кој самостојно вршат дејност или професија и физички лица само ако се создадени во кивната работа.

Граѓанско-правни лица, поединци кој самостојно вршат дејност или професија и физички лица не можат да поседуваат архивска граѓа создадена во работата на органи, организации и заедници

Член 7

Работите од член 1 на овој закон ги врши Архивот на Македонија (Архив), како републичка управна организација.

Определени работи во врска со документарниот материјал и архивската граѓа од интерес за остварување на задачите на Македонската академија на науките и уметностите врши посебно организирана стручна единица во состав на Академијата.

Определени работи во врска со документарниот материјал и архивската граѓа вршат и имателите на материјалот, според одредбите на овој закон.

Член 8

Архивската граѓа и информациите за неа се достапни на јавноста под услови и на начин определени со овој закон, прописите за општествениот систем на информирање и други прописи и општи акти.

Член 9

Работниците во регистратурите и Архивот не можат за себе или за други лица да собираат архивска граѓа

II. ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ И АРХИВСКА ГРАЃА**Член 10**

Одбирањето на архивската граѓа и издвојувањето на документарен материјал се врши редовно според листа на архивска граѓа, односно листа на документарен материјал

При одбирањето на архивската граѓа посебно се обележува архивскиот примерок

Начинот на одбирањето на архивската граѓа од документарен материјал и издвојувањето на документарниот материјал поблиску го уредува Владата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 11

Одбирање на архивска граѓа од документарниот материјал создаден до 31 декември 1946 година може да врши само во Архивот.

Член 12

Документарниот материјал, по истекот на рокот за чување, се уништува или предава на претпријатие регистрирано за откуп и промет на отпаден материјал.

Уништувањето и предавањето на документарниот материјал во смисла на став 1 од овој член, како и преземањето на тој материјал, се врши по претходна согласност од Архивот.

Согласноста од став 2 на овој член се издава по барање на имателот во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Со барањето од став 3 на овој член се поднесува и пописен лист на документарниот материјал.

Член 13

Архивската граѓа се предава на Архивот во изворна, комплетна и средена состојба, со попис и спис на граѓата, на начин и во рокови утврдени спогодбено меѓу имателот на граѓата и Архивот.

Рокот за предавање на архивската граѓа што е општествена, сопственост не може да биде подолг од 20 години од нејзиното создавање.

За примопредавањето на архивската граѓа се составува записник чиј составен дел е пописот и описот на граѓата

Член 14

Кога орган, организација или заедница ќе престане со работа, нивниот документарен материјал во средена состојба и по завршено одбирање на архивската граѓа, се предава на органот, организацијата или заедницата што ги презема нивните права и обврски

Член 15

Трошоците во врска со пописот, средувањето и предавањето на архивската граѓа, ги поднесува имателот.

Член 16

Архивската граѓа се свидентира и обработува според единствената методологија што ја утврдува Архивот

Член 17

За пополнување на архивските фондови и збирки, Архивот може да врши размена и отстапување на архивска граѓа во сродни организации во земјата и странство, со одобрение на Владата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 18

Архивска граѓа може привремено да се изнесува во странство, заради излагање, експертиза и во други оправдани случаји, со одобрение на Владата на Социјалистичка Република Македонија.

Во одобрението од став 1 на овој член се определуваат рокот за враќање на архивската граѓа и други услови

Член 19

Со одобрението од член 17 и член 18 став 1 на овој закон, до царинските органи се доставува комплетно досие, со фотодокументација на архивската граѓа.

Член 20

Архивската граѓа се користи за научно-истражувачки, стручни и други потреби на работните луѓе и граѓаните како и за остварување на функциите на органите, организациите или заедниците.

Член 21

Архивската граѓа е достапна за користење по истекот на утврдените рокови, а најдобра по истекот на 20 години од нејзиното создавање.

По истекот на рокот од став 1 на овој член, на предлог на имателот, Владата на Социјалистичка Република Македонија може да определи подолги рокови, но не повеќе од 50 години од создавањето на архивската граѓа.

Роковите, начинот и условите за користење на архивската граѓа, ги определува имателот, во согласност со општите услови за користење на граѓата што ги пропишува архивот.

Член 22

Архивскиот примерок може да се користи само по исклучок, ако не е репродуциран или ако тоа го бара научната метода.

Член 23

Користењето на архивската граѓа е без надоместок.

Користењето на архивската граѓа е со надоместок, во случај на вршење посебни услуги од Архивот по барање од корисникот (фотокопии, микрофилмови, преписи, изводи и слично).

Издавањето уверенија за остварување право од работен однос е без надоместок.

Член 24

Правото на користењето на архивската граѓа може да биде ограничено или одземено со решение на Архивот во случаи определени со општ акт на Архивот.

Против решението од став 1 на овој член може да се поднесе жалба до Владата на Социјалистичка Република Македонија; во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението.

Член 25

Странски физички и правни лица можат да користат архивска граѓа во согласност со овој закон, општите акти на Архивот, меѓународните договори и спогодби и врз основа на фактички реципроцитет.

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ИМАТЕЛИТЕ НА ДОКУМЕНТАРНИОТ МАТЕРИЈАЛ И АРХИВСКАТА ГРАЃА**Член 26**

Имател на документарен материјал и архивска граѓа во смисла на овој закон е правно или физичко лице кое по било кој правец основ го има во владение материјалот, односно граѓата.

Член 27

Имателот на документарен материјал и архивска граѓа има право особено на:

- чување и заштита на материјалот, односно граѓата во изворна и безбедна состојба;
- користење на материјалот односно граѓата, согласно со одредбите на овој закон; и
- стручна помош без надоместок, во поглед на заштитата, чувањето и користењето на материјалот, односно граѓата, како и за остварување на другите права и должности.

Член 28

Имател на документарен материјал и архивска граѓа е должен особено да:

- го заштитува, чува и одржува материјалот, односно граѓата во изворна и безбедна состојба и го користи согласно со овој закон, други прописи и општи акти;
- води евиденција за материјалот, односно граѓата;
- дава податоци, информации за материјалот, односно граѓата на барање на Архивот;
- дозволи на Архивот или на лице овластено од него увид во состојбата на материјалот, односно граѓата, истражување, проучување, снимање, користење и изведување мерки за заштита на материјалот, односно граѓата;
- обезбеди достапност на материјалот, односно граѓата на јавноста, според одредбите на овој закон, други прописи и општи акти;
- го известува Архивот за сите правни и фактички промени на материјалот, односно граѓата;
- врши попис на материјалот за уништување; и
- обезбедување услови за сместување и обезбедување на материјалот, односно граѓата.

Член 29

Имател на документарен материјал и архивска граѓа е должен да преземе посебни мерки за заштита на материјалот, односно граѓата за време на војна и непосредна воена опасност.

Посебните мерки за заштита на материјалот, односно граѓата во смисла на став 1 на овој член ги пропишува Владата на Социјалистичка Република Македонија.

Член 30

Имател на документарен материјал и архивска граѓа, освен физичко лице, покрај должностите од член 28 на овој закон, е должен и да:

- го обележува и датира документарниот материјал и води основна евиденција за него;
- го класифицира документарниот материјал и врши негово тековно архивирање;
- врши тековно одбирање на архивската граѓа и издвојување на документарниот материјал за уништување;
- води единствена евиденција на архивската граѓа;
- го обележува архивскиот примерок;
- ја предава архивската граѓа на Архивот по истекот на утврдениот рок;
- обезбедува соодветни простории и опрема за чување и заштита на материјалот, односно граѓата; и
- планира и спроведува мерки за заштита на материјалот, односно граѓата во случај на вонредни околности, војна и непосредна воена опасност.

Член 31

Граѓанско-правно лице, поединци кои самостојно вршат дејност или професија и физички лица можат својата архивска граѓа да ја депонираат на чување или да ја подарат на Архивот.

Член 32

Архивската граѓа во сопственост на граѓанско-правни лица, поединци кои самостојно вршат дејност или професија и физички лица не смее да се отуѓува или на друг начин отстапува на странски физички и правни лица.

Член 33

Право на првенство при купување на архивска граѓа од граѓанско-правно лице, поединци кои самостојно вршат дејност или професија и физички лица има Архивот.

Ако Архивот во рок од 30 дена не ја прифати понудата, имателот на архивската граѓа може да ја продаде граѓата на друго лице, но не по пониска цена и под пополовни услови од оние содржани во понудата.

Член 34

Ако граѓанско-правно лице, поединец кој самостојно врши дејност или професија или физичко лице постапи спротивно на одредбите од член 33 на овој закон, Архивот има право, со тужба против продавачот и купувачот, да бара поништување на договорот за купопродажба, најдоцна во рок од три години од денот на склучувањето на договорот.

Поништување на договорот може да се бара и кога тој договор е склучен во вид на подарок или кога износот на цената и другите услови на продажбата се привидни, а стварната цена и другите услови се пополовни за купувачот.

Поништување на договорот може да се бара само ако претставник на Архивот пред судот изјави дека ја купува архивската граѓа по цената и по другите услови под кои е продадена и ако положи пари во висина на износот на цената.

IV. НАДЛЕЖНОСТ НА АРХИВОТ**Член 35**

Архивот ги врши особено следниве работи:

- прима архивска граѓа и води евиденција за неа;
- одбира архивска граѓа од документарен материјал и ја средува и обработува во Архивот;
- определува задолжителни мерки за извршување на обврските на имателите на документарниот материјал и архивската граѓа, со рокови за отстранување на недостатоците и оштетувањата на материјалот, односно граѓата;
- води евиденција за имателите на документарен материјал и архивска граѓа, за документарниот материјал и архивската граѓа, за архивската граѓа во сопственост на граѓанско-правни лица, поединци кои самостојно вршат дејност или професија и фи-

зички лица, за архивската граѓа од интерес за Републиката што се наоѓа во другите социјалистички републики, социјалистички автономни покраини и во странство, за снимениот и собраниот материјал, односно граѓа од странство и за работата на странските истражувачи во Архивот,

— соработува, разменува и отстапува архивска граѓа со архивите во земјата и странство;

— ги следи и проучува општите прашања и подготвува програми за развој и унапредување на работењето со документарниот материјал и архивската граѓа;

— дава стручна помош на имателите на документарниот материјал и архивската граѓа,

— врши ревизија, дополнително одбирање и категоризација на архивската граѓа и спроведува мерки за нејзино обезбедување;

— чува, стручно одржува и презема технички и технолошки мерки за заштита на архивската граѓа (копирање, микрофилмување, конзервација, реставрација и друго);

— истражува за комплетирање на архивските фондови и збирки и научно-истражувачка работа од областа на архивистиката;

— објавува архивска граѓа, научно-информативни средства и други публикации за унапредување на заштитата, чувањето и користењето на архивската граѓа;

— организира предавања, изложби и други погодни облици на културна, воспитно-образовна и научна дејност;

— организира стручно усвршување и оспособување на работниците кои работат на канцелариски работи што се однесуваат на документарниот материјал и архивската граѓа;

— организира информативна служба за архивската граѓа; и

— врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој или друг закон

Член 36

За разгледување на определени прашања од стручно-научен карактер, во Архивот се образува стручно-научен совет

Во работата на стручно-научниот совет учествуваат и стручни и научни работници кои не се во работен однос со Архивот

Делокругот и составот на стручно-научниот совет, поблиску се уредуваат со општ акт на Архивот.

V. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 37

Архивот врши инспекциски надзор над работата на имателите на документарен материјал и архивска граѓа, во поглед на вршењето на работите од членовите 28, 29 и 30 на овој закон.

Ако Архивот во вршењето на надзорот, утврди дека имателот на документарен материјал и архивска граѓа не постапува во согласност со одредбите на членовите наведени во став 1 на овој член, ќе го предупреди имателот за констатираниот неправилности и недостатоци и ќе преземе мерки за нивно отстранување.

Член 38

За секој извршен инспекциски надзор се составува записник.

Во записникот од став 1 на овој член се внесуваат податоците за состојбата на документарниот материјал и архивската граѓа, се констатираат неправилностите и недостатоците и се утврдуваат мерки и рокови за нивно задолжително отстранување.

Записникот од став 1 на овој член се доставува до имателот на документарниот материјал и архивската граѓа.

Член 39

Имателот на документарниот материјал и архивската граѓа кај кој е извршен инспекциски надзор е должен, во рокот утврден со записникот, да ги преземе потребните мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци и за тоа да го извести Архивот.

Член 40

Ако Архивот во вршење на инспекцискиот надзор, утврди дека со неисполнувањето на одредена должност имателот сторил прекршок или кривично дело, е должен да поднесе барање за поведување прекршочна или кривична постапка против одговорното лице.

Член 41

Работите на инспекциски надзор во рамките на правата и должностите на Архивот ги вршат овластени стручни работници.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со парична казна од 3 000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок Архивот ако изврши размена или отстапување на архивска граѓа без одобрение на Владата на Социјалистичка Република Македонија (член 17).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во Архивот.

Член 43

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице ако изнесе во странство архивска граѓа без одобрение на Владата на Социјалистичка Република Македонија (член 18 став 1).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице.

Со парична казна од 500 до 10.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни поединец што самостојно врши дејност или професија.

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичко лице.

Член 44

Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок претпријатие регистрирано за откуп и промет на отпаден материјал ако преземе документарен материјал без согласност од Архивот (член 12 став 2).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието.

Член 45

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1) уништи или предаде заради уништување документарен материјал без согласност од Архивот (член 12 став 2);

2) не го заштитува, чува или одржува материјалот, односно граѓата во извршна или безбедна состојба и не ги користи согласно со овој закон, други прописи и општи акти (член 28 алинеја 1);

3) не води евидентиција за материјалот, односно граѓата (член 28 алинеја 2);

4) не дава податоци за материјалот, односно граѓата на барање на Архивот (член 28 алинеја 3);

5) не дозволи на Архивот или на лице овластено од него увид во состојбата на материјалот, односно граѓата, истражување и проучување, снимање, користење и изведување мерки за заштита на материјалот, односно граѓата (член 28 алинеја 4);

6) не обезбеди достапност на материјалот, односно граѓата на јавноста според одредбите на овој закон, други прописи и општи акти (член 28 алинеја 5);

7) не го извести Архивот за секоја правна или фактичка промена на материјалот, односно граѓата (член 28 алинеја 6);

8) не врши попис на документарниот материјал за уништување (член 28 алинеја 7);

9) не обезбеди услови за сместување и обезбедување на архивската граѓа (член 28 алинеја 8);

10) не презема посебни мерки за заштита на материјалот, односно граѓата за време на војна и не-посредна воена опасност (член 29 став 1);

11) не го обележува и датира документарниот материјал или не води основна евиденција за него (член 30 алинеја 1);

12) не го класифицира документарниот материјал или не врши негово тековно архивирање (член 30 алинеја 2);

13) не врши тековно одбирање на архивската граѓа или издвојување на документарен материјал за уништување (член 30 алинеја 3);

14) не води единствена евиденција за архивската граѓа (член 30 алинеја 4);

15) не го обележува архивскиот примерок (член 30 алинеја 5);

16) не ја предава архивската граѓа на Архивот по истекот на утврденiот рок (член 30 алинеја 6);

17) не обезбеди соодветни простории и опрема за чување и заштита на материјалот, односно граѓата (член 30 алинеја 7);

18) не планира и спроведува мерки за заштита на материјалот, односно граѓата во случај на вонредни околности, војна и непосредна воена опасност (член 30 алинеја 8); и

19) не ги преземе потребните мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци или не го извести Архивот за преземените мерки (член 39).

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице.

Со парична казна од 500 до 6.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни поединец кој самостојно врши дејност или професија.

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за прекршок од став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 19 на овој член ќе се казни физичко лице.

Член 46

Со парична казна од 1.000 до 8.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанско-правно лице ако:

1) отуѓи или на друг начин отстапи архивска граѓа на странски физички и правни лица (член 32);

2) продаде архивска граѓа на друго лице, без претходно да ја понуди на Архивот (член 33 став 1); и

3) продаде архивска граѓа на друго лице по пониска цена или под поповолни услови од оние содржани во понудата до Архивот (член 33 став 2).

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во граѓанско-правното лице.

Со парична казна од 500 до 4.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни поединец кој самостојно врши дејност или професија

Со парична казна од 300 до 1.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни физичко лице.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Архивот на Македонија продолжува со работа со надлежност утврдена со овој закон од 1 јануари 1991 година.

Член 48

Со денот на почнувањето со работа на Архивот на Македонија, Историскиот архив — Битола, Историскиот архив — Куманово, Историскиот архив — Охрид, Архивот на Прилеп, Крушево и Македонски Брод — Прилеп, Архивот на Скопје — Скопје, Историскиот архив — Струмица, Историскиот архив за општините Тетово и Гостивар — Тетово, Историскиот архив — Титов Велес и Историскиот архив — Штип, престануваат да ги вршат работите што им се ставени во надлежност со Законот за архивската дејност („Службен весник на СРМ“ број 47/73 и 42/76) и продолжуваат со работа како единици во состав на Архивот на Македонија.

Член 49

Архивот на Македонија, со денот на почнувањето со работа ги презема неизвршените работи на архивите од член 48 на овој закон.

Член 50

Архивот на Македонија ги презема и распоредува работниците на архивите од член 48 на овој закон во согласност со опшите акти за организација и работа и за систематизација на работите и задачите.

Опшите акти од став 1 на овој член се донесуваат со денот на почнувањето со работа на Архивот на Македонија.

Член 51

Архивот на Македонија ќе ги донесе прописите од член 16 и член 21 став 3 на овој закон во рок од шест месеци од денот на почнувањето со работа.

Член 52

Имателите на документарен материјал и архивска граѓа, се должни да ја усогласат својата работа со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на почнувањето на примената на овој закон.

Член 53

Владата на Социјалистичка Република Македонија ќе ги донесе прописите од член 10 став 3 и член 29 став 2 на овој закон во рок од шест месеци од денот на почнувањето на примената на овој закон.

Член 54

Со денот на почнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за архивската дејност („Службен весник на СРМ“ број 47/73 и 42/76).

Член 55

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

594.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА

Се прогласува Законот за пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соброт на здружениот труд, Соброт на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 26 октомври 1990 година

Бр. 08-3552/1

26 октомври 1990 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р Владимир Митков, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,
д-р Вулин Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат: податоците кои покрај податоците предвидени со Законот за пописот на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година („Службен лист на СФРЈ“ број 3/90) (во натамошниот текст Сојузен закон) ќе се собираат со Пописот на населението, до-

маќинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година (во натамошниот текст Пописот) на територијата на Социјалистичка Република Македонија, организацијата и финансирањето на Пописот, како и правата и обврските на учесниците во Пописот кои не се уредени со Сојузниот закон.

Член 2

Пописот ќе се спроведе од 1 до 15 април 1991 година, според состојбата на 31 март 1991 година во 24 часот.

Член 3

Пописот ќе го врши републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката, како и другите носители одредени со овој закон.

Стручен координатор и носител на интегрирањето и организирањето на работата при извршувањето на Пописот е републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката.

II. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ

Член 4

Со Пописот, покрај податоците утврдени со Сојузниот закон, ќе се собираат и следниве податоци:

1. За лицата што ќе бидат опфатени со Пописот татково име

2. За населението: дали лицето има имот во странство, во која држава се наоѓа имотот, вид на имотот во странство (земјиште, згради, подвижен имот), дали лицето има имотно побарување во странство, на која држава се однесува имотното побарување и дали е потребно ангажирање на нашата држава за остварување на имотното побарување.

3. За становите: дали има визба — поддум.

Член 5

Методологијата за начинот на реализацијата на Пописот и неговата содржина, како и методологијата за употребата на одделните индивидуални податоци од Пописот за воспоставување на Регистарот на населението ја пропишува функционерот кој раководи со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката во согласност со единствената методологија за извршување на Пописот утврдена од сојузната организација надлежна за работите од областа на статистиката

Член 6

Податоците од член 4 од овој закон се земаат непосредно од лицето на кое тие се однесуваат.

Во случаите кога податоците не можат да се собираат согласно со став 1 од овој член, податоците се земаат од друг полнолетен член на домаќинство-то, а за децата до 15 години од единиот од родите-лите, посвоителот или старателот.

Лицата од ставовите 1 и 2 од овој член се должни да дадат точни и целосни податоци.

Член 7

Во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот учествуваат:

1. Републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката;

2. Заводот за планирање развојот на градот Скопје;

3. Општинските пописни комисии и Пописната комисија на градот Скопје;

4. Надлежните органи кои за подрачјето на општините и градската заедница на градот Скопје ја водат единствената евиденција за просторните единици и

5. Републичките и општинските инструктори и попишувачи.

Член 8

Републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката:

— соработува со сојузната организација надлежна за работите на статистиката и републиките и покраинските организации надлежни за работите од

областа на статистиката во изработката на методологијата на Пописот;

— ги изготвува методолошките основи и инструментите за прибирање на податоците од член 4 на овој закон;

— соработува со други републички органи на управата и републички организации во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот;

— навремено го известува населението за целите и задачите на Пописот;

— дава стручни мислења по методолошките основи и пописните материјали;

— ги координира активностите околу организацијата, поврзувањето и усогласувањето на работите во спроведувањето на Пописот;

— назначува и разрешува републички инструктори;

— врши стручна обука на членовите на пописните комисии, на инструкторите и контролорите;

— дава стручна помош на надлежните органи во општините, на општинските пописни комисии и во подготовките, организација и спроведувањето на Пописот;

— дава мислење за составот на општинските пописни комисии;

— утврдува принципи и критериуми за избор на општински инструктори и попишувачи;

— изработува упатства за Пописот;

— утврдува финансиски план за одобрениите средства (пресметка на трошоците за Пописот) и брши распоредување на финансиски средства на општинските пописни комисии;

— утврдува принципи, мерила и критериуми за вреднување на трудот за учесниците во Пописот;

— обезбедува инструменти (обрасци, упатства и други) за Пописот, нивно распоредување по општински пописни комисии и дистрибуција во соодветен број на македонски јазик и јазиците на албанската и турска народност;

— врши прибирање, подготовкa за обработка (контрола, шифрирање и внесување на податоците од Пописот на магнетен медиум), обработка на пописниот материјал и објавување на резултатите од Пописот.

Член 9

Заводот за планирање на развојот на градот Скопје во соработка со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката:

— учествува во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот на подрачјето на град Скопје;

— води грижa за правилно и навремено известување на населението на своето подрачјe за целите и значењето на Пописот, како и за начинот и времето на неговото спроведување;

— дава стручна помош и врши увид во работата на општинските пописни комисии на подрачјето на град Скопје.

Член 10

Општинската пописна комисија:

— го подготвува, организира и спроведува Пописот на подрачјето на општината, во соработка со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката;

— го известува населението за значењето на Пописот и за правата и должностите на граѓаните во Пописот, во соработка со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката;

— именува и разрешува општински инструктори, попишувачи и контролори согласно со критериумите што ќе ги утврди републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката и организира обука на учесниците во Пописот;

— врши распоред на попишувачите, инструкторите и контролорите;

— организира пополнување на „Помошен лист“ за работниците во претпријатијата и во другите организации и заедници каде што засновале, работен однос;

— презема мерки за навремено опфаќање на единиците во Пописот;

— презема и распоредува пописен материјал за попишувачите;

— обезбедува просторни услови за инструктажи и работа на учесниците во Пописот;

— ја следи работата на сите учесници во Пописот;

— се грижи за правилна примена на методолошки и организациони упатства;

— го презема и го контролира пописниот материјал од општинските инструктори;

— изработува први резултати од Пописот за населбите и општината и ги доставува на републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката во рок од 10 дена по завршеното попишување и го доставува пописниот материјал до републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката во пропишаниот рок;

— ги пресметува и исплатува надоместоците за работата на учесниците во Пописот на своето подрачје и се грижи за правилно и рационално распоредување и употреба на средствата за Пописот;

— изработува пресметка за потрошениот средства за Пописот според упатствата на републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката и

— врши и други, работи и задачи во врска со подготовките и спроведувањето на Пописот, во согласност со Упатството за начинот на работењето на пописните комисии.

Член 11

Општинската пописна комисија брои од 5 до 9 члена.

Собранието на општината го именува и разрешува претседателот и членовите на пописната комисија од став 1 на овој член.

Во пописната комисија на општината на чие подрачје живеат припадници на народностите мора да има најмалку еден член од припадниците на народностите.

Собранието на град Скопје именува и разрешува претседател и членови на Пописната комисија на градот Скопје и поблиску ги определува нејзините задачи.

Член 12

Општинските пописни комисии, согласно со принципите и критериумите утврдени од републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката вршат избор и отповикување на општински инструктори и попишувачи.

Во општините во кои покрај македонскиот народ живеат и припадници на народностите и етничките групи се именуваат и општински инструктори и попишувачи од редот на народностите и етничките групи или инструктори и попишувачи кои го здгаат јазикот на народностите и етничките групи.

Член 13

Републичките инструктори општинските инструктори и попишувачите ангажирани за спроведувањето на Пописот работат согласно со Упатствата за спроведување на Пописот и овластувањето што ќе им се издаде согласно со член 17 од овој закон.

Попишувачите вршат непосредно попишување на населението, домаќинствата, становите и земјоделските стопанства согласно со Упатството за работа на попишувачот што го утврдува функционерот кој раководи со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката

Стручна помош при извршувањето на Пописот на попишувачот му даваат општинските инструктори и републичкиот инструктор.

Општинските инструктори и попишувачите се должни да постапат според инструкциите што ќе ги добијат од републичкиот инструктор, а доколку сметаат дека со тоа се отстапува од методолошките основи за спроведувањето на Пописот, за тоа го известуваат давателот на овластувањето од член 17 на овој закон

Член 14

Републичкиот орган на управата надлежен за работите од областа на правосудството и управата го организира попишувањето на лицата кои во моментот на Пописот ќе се затечат во притвор или на

издржување казна во казнено-поправните установи, односно воспитно-поправните домови.

Пополнувањето на пописните обрасци за лицата од став 1 на овој член се врши најдоцна до 20 март 1991 година, со тоа што пополнетите обрасци се доставуваат до надлежните општински пописни комисии најдоцна до 25 март 1991 година.

Функционерот кој раководи со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката, во согласност со функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите од областа на правосудството и управата, донесува упатство за начинот на попинувањето на лицата наведени во став 1 од овој член.

Член 15

Надлежните општински органи на управата, односно надлежниот орган на управата на град Скопје кој ја водат единствената евиденција за просторните единици и општините, односно градската организација задолжена за геодетски работи, под стручен надзор на републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката за подрачјето на општината и град Скопје ги формираат и ја подготвуваат целокупната документација на пописните кругови, врз основа на документацијата за единствена евиденција на просторните единици, воспоставена со Законот за единствена евиденција на просторните единици („Службен лист на СФРЈ“ број 18/88) и Законот за единствен регистар на просторни единици во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/90) и го проверуваат извршеното одбележување и ажурирање на податоците за улиците и куќните броеви на своето подрачје и на републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката и ги доставуваат евентуалните измени во регистарот-списокот на улици и куќни броеви за своето подрачје

Член 16

Претпријатијата и другите организации и заедници се должни да им овозможат учество во Пописот на своите работници кои се именувани за членови на пописни комисии, инструктори или попишувачи.

За вработените лица кои се ангажирани во Пописот, не се обезбедува посебен надоместок на личниот доход

Член 17

Функционерот кој раководи со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката на учесниците во Пописот во својство на членови на општински пописни комисии, членови на Пописната комисија на градот Скопје, општински инструктори, контролори и попишувачи за работа во Пописот им издава писмено овластување, во кое се наведуваат податоци за својството во кое лицето учествува, името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот, бројот на личната карта адресата на живеењето, како и рокот на важењето на овластувањето

Учесниците во Пописот од став 1 на овој член при извршувањето на своите задачи од Пописот се должни без претходно барање да го покажат издаденото овластување

Во случај учесникот во Пописот на кој согласно со став 1 од овој член му е издадено овластување, да не ги почитува упатството и инструментите при извршувањето на Пописот овластувањето ќе му биде одземено врз основа на барање од функционерот што го издал.

Член 18

Заради обезбедување на точни податоци со Пописот, попишувачот и контролорот, од лицата опфатени со Пописот треба да побара лична карта и други документи со кои можат да се потврдат дадените одговори.

Член 19

Заради целосно извршување на задачите од Пописот, републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката може да вработува лица на определено време, а најдолго до 31 декември 1993 година

III. ОБРАБОТКА, ОБЈАВУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПОПИСОТ

Член 20

Податоците собрани со Пописот од поединци што се однесуваат на нивните лични, семејни и имотни прилики претставуваат службена тајна и не можат да се објавуваат.

Вработените во републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката, како и членовите на пописните комисии, инструкторите, попишувачите и лицата од член 19 кои по основ на учество во Пописот собирале, обработувале или по друг основ се запознале со податоци за поединци кои се однесуваат на нивните лични, семејни и имотни прилики должни се тие податоци да ги чуваат како службена тајна за време и по завршувањето на Пописот и обработките на материјалите од Пописот.

На обращите од Пописот мора да се наведе дека индивидуалните податоци што се однесуваат за нивните лични, семејни и имотни прилики се службена тајна.

Републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката е должна лицата од став 2 на овој член да ги запознае кои податоци од Пописот претставуваат службена тајна и за обврската за нејзиното чување.

Член 21

По завршувањето на Пописот, републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката ги објавува првите резултати по населените места и по општините во рок од 30 дена, а по месните заедници во рок од 60 дена од денот на завршувањето на Пописот.

Претходните резултати од Пописот според сопствена Програма за обработка, републичката организација од став 1 на овој член ги објавува во периодот од 1 декември 1991 година до 30 јуни 1993 година, а дефинитивните резултати од Пописот сукцесивно до 30 март 1994 година.

Републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката за потребите на корисниците на статистички податоци може да изготвува и податоци надвор од Програмата од став 2 на овој член.

Во случаите од став 3 на овој член барателот на податоците е должен да ги надомести трошоците за дополнителните обработки.

Член 22

Податоците собрани од Пописот можат да се користат за

- статистички цели,
- воспоставување и ажурирање на Единствениот регистар на населението во СР Македонија;
- ажурирање на податоците од Единствениот регистар на просторни единици и

- воспоставување на други евиденции и регистри устроени со посебни закони со кои е регулирано дека индивидуалните податоци претставуваат службена тајна.

IV ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОПИСОТ

Член 23

Средствата за подготовка и спроведување на Пописот се обезбедуваат со Републичкиот буџет во вкупен износ од 153.662 200,00 динари, односно по години, и тоа:

1 За 1990 година	7 000 000,00 динари
2 За 1991 година	142.421.800,00 динари
3 За 1992 година	2 208.800,00 динари
4 За 1993 година	2 031 600,00 динари

Средствата од став 1 точка 2—4 на овој член ќе се ревалоризираат со индексот на цените на мало во СР Македонија во тековната година во однос на цените на мало во СР Македонија во месец септември 1990 година.

Средствата од став 1, точка 1—3 на овој член кои нема да се потрошат во тековната година се пренесуваат во наредната и на истите не се применуваат одредбите за ревалоризација од став 2 на овој член.

По конечната пресметка и реализацијата на планираните активности од Пописот непотрошениите средства се враќаат во Републичкиот буџет.

Член 24

Упатство за начинот на користење на средствата за финансирање на Пописот и годишна програма за користењето на средствата ги донесува функционерот кој раководи со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката во согласност со функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите од областа на финансите

Член 25

На надоместоците на лицата ангажирани во подготовките, организацијата и спроведувањето на Пописот (попишувачи, инструктори, контролори и членови на пописни комисии) не се пресметуваат и плаќаат придонеси и даноци

Член 26

Средствата од член 23 став 1 по години преку Републичкиот буџет се префрлуваат на сметка на републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката

Гаспоредувањето на средствата од член 23 став 1 на овој закон согласно со Програмата од член 24 на овој закон, го врши функционерот кој раководи со републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката со решение.

Член 27

Републичката организација надлежна за работите од областа на статистиката секоја година до крајот на март ќе му поднесува на Собранието на СР Македонија извештај за реализацијата на обврските од Пописот и за потрошениите средства во претходната година.

Конечната пресметка и извештај за вкупно потрошениите средства за Пописот републичката организација од став 1 на овој член ќе поднесе до крајот на март 1994 година

V. КАЗНЕНА ОДРЕДБА

Член 28

Со парична казна од 300 до 1 500 динари ќе се казни за прекршок лицето кое нема да даде или ќе даде неточни податоци што ќе му бидат побарани согласно со член 6 од овој закон

VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

595.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Агенцијата за преструктуирање и развој,

што Собранието на Социалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3556/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р **Владимир Митков**, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнеть Старова**, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН НОТ ЗА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАЊЕ И РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за Агенцијата за преструктуирање и развој („Службен весник на СРМ“ број 20, 90), членот 1 се менува и гласи

„За преструктуирање и развој на претпријатијата во Републиката се основа Агенција за преструктуирање и развој како јавно претпријатие (во натамошниот текст „Агенција“).

Член 2

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи „Агенцијата има статут.“

Со статутот на Агенцијата посебно се утврдуваат: — целите, организацијата и начинот на работењето,

- надлежностите на органите,
- овластувањата за застапување и претставување;
- правата, обврските и одговорностите на работниците кои вршат работи и задачи со посебни овластувања,
- мандатот на членовите на Советот на Агенцијата и на работниците со посебни овластувања и
- други организациони прашања во врска со работењето“

Согласност на одредбите на Статутот на Агенцијата дава Собранието на СРМ

Член 3

Во членот 6 ставот 2 се брише

Член 4

Членот 7 се менува и гласи:

„Средствата за почеток со работа на Агенцијата се обезбедуваат од Републичкиот буџет за 1990 година“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социалистичка Република Македонија“.

596.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социалистичка Република Македонија, Претседателството на Социалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од пожари,

што Собранието на Социалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3554/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
д-р **Владимир Митков**, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнеть Старова**, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

Член 1

Во Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“, број 43/86, 37/87 и 51/88), членот 13 се менува и гласи.

„Согласност на мерките за заштита од пожари во проектот за заштита од пожари, кој е составен дел на техничката документација, дава органот на управата надлежен за внатрешни работи.“

За станбените објекти со височина до 15 метри од котата на теренот не се изготвува проект за заштита од пожари.

Согласноста од став 1 на овој член за објектите утврдени во член 18 став 2 од Законот за изградба на инвестициони објекти, ја издава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.“

Член 2

Во членот 94 ставот 1 зборовите: „250 000 до 2 000.000“ се заменуваат со зборовите: „2.500 до 25 000“.

Точката 4 се брише

Во ставот 2 зборовите: „25.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 2.500“.

Во ставот 3 зборовите: „100.000 до 1 000 000“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 15 000“.

Член 3

Во членот 95 ставот 1 зборовите: „150.000 до 1.500 000“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 20.000“.

Во ставот 2 зборовите: „20.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 2.000“.

Во ставот 3 зборовите: „80.000 до 800.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 2.500“.

Член 4

Во членот 96 зборовите: „20.000 до 80.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 2.500“.

Член 5

Во членот 97 зборовите: „50.000 до 200 000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 2.500“.

Точката 1 се брише

Член 6

Во членот 98 ставот 1 бројот „10 000“ се заменува со бројот „300“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социалистичка Република Македонија“.

597.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социалистичка Република Македонија, Претседателството на Социалистичка Република Македонија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од експлозивни материји,

што Собранието на Социалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година.

Бр. 08-3553/1

26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнеть Старова**, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за заштита од експлозивни материји („Службен весник на СРМ“ број 4/78, 10/78 и 51/88), членот 20 се менува и гласи:

„Согласност на решенијата и мерките за заштита од пожари и експлозија и нивната усогласеност со соодветните технички нормативи во проектот за заштита од експлозија, што е составен дел на техничката документација за изградба на објекти наменети за производство на експлозивни материји, дава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.“

Член 2

Членот 55 се менува и гласи:

„Согласност во поглед на техничкото решение и предвидените мерки за заштита од пожари и експлозија во проектот за заштита од експлозија за изградба на магазин за складирање на експлозивни материји дава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.“

Член 3

Во членот 67 ставот 1 зборовите „120 000 до 1.500.000“ се заменуваат со зборовите „2 500,00 до 25 000,00“.

Во ставот 2 зборовите „30 000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите „600,00 до 2.500,00“.

Член 4

Во членот 68 ставот 1 зборовите: „100.000 до 1 000.000“ се заменуваат со зборовите: „2.000,00 до 20.000“.

Во ставот 2 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „500,00 до 2.000,00“.

Член 5

Во членот 69 зборовите „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „600,00 до 2.500,00“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

598.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СРМ и член 65 став 3 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 26 октомври 1990 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ НА ИЗВОРОТ РАШЧЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат заштитните зони и се определуваат мерките за заштита на изворот Рашче.

Член 2

Околу изворот Рашче се воспоставуваат една по-тесна и три пошироки заштитни зони.

Член 3

Границата на просторот на потесната заштитна зона на изворот Рашче (зона на строг санитарен надзор) се определува со Одлука на Собранието на град Скопје и не може да биде помала од 10 метри во сите правци од изворот.

Член 4

Границата на првата пошироки заштитна зона (зона на санитарно ограничување) почнува од изворот Рашче по реката Вардар северно спротиводно до сврзаната точка 592 на левиот брег. Потоа продолжува СЗ до сврзаната точка 554 кај рудникот Радуша, продолжува преку местото викано Локва до сврзаната точка 498, западно преку местото Рудине до сврзаната точка 605, свртува јужно преку сврзаната точка 605 до сврзаната точка 500 се доближува до реката Вардар кај сврзаната точка 380, ја преоѓа реката Вардар и оди по подножјето на планината Жеден кон селата Раотинце, Копањце, Туденце до селото Сирчино. Потоа продолжува по патот покрај реката Вардар кон селото Желино до вкрстувањето со патот Скопје — Тетово. Продолжува источно по патот Тетово — Скопје кон селото Групчин и јужно од сврзаната точка 627, го напушта патот Тетово — Скопје и продолжува СИ до селото Бојане. Продолжува по селскиот пат до с. Раашче од каде што свртува северно до изворот Раашче.

Член 5

Границата на втората пошироки заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко ограничување и следење) почнува од изворот „Рашче“ источно преку сврзаната точка 513 до селото Горно Свиларе потоа северно по долината преку сврзаната точка 486, северно до пресекот со патот с. Грачани — рудник Радуша. Продолжува кон север до тригонометар 771. Потоа по границата со СР Србија до пресекот со патот Тетово — Урошевац источно од с. Јажнице. Продолжува по патот кон Тетово до Љуботенска река. Продолжува по ободот на Шар Планина поминувајќи над селата Вратница, Беловиште, Одри, Доброште, Теарце, Лешок, Непроштене, Цепиште до сврзаната точка 731. Свртува ЈИ пресекувајќи ги патот и пругата до сврзаната точка 435. Продолжува до мостот на реката Вардар сврзаната точка 418 и по патот за Скопје доаѓа до пресекот со патот Желино — Сирчино (граница со првата пошироки зона). Потоа свртува СИ по северната и западната граница на првата пошироки заштитна зона до изворот Раашче.

Член 6

Границата на третата пошироки заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување) почнува од пресекот на границата со СР Србија и патот Тетово — Урошевац, продолжува на границата меѓу СР Србија и СР Македонија на СЗ до врвот Љуботен. Свртува на запад по билото на Шар Планина опфаќајќи ги сливот на Горна Радика, Мавровското Езеро до Таймиште, продолжува на исток преку селата Колари, Букајчан, Бериково до селото Попрадиште. Продолжува на север преку планината Сува Гора низ тригонометар 2062, с. Битово, с. Заград, кон с. Гургурница, с. Седларево и по билото на планината Осој до тригонометар 1368. Оттука свртува северно кон селата Чайлане, Копаница, над селото Раашче и завршува кај изворот Раашче.

Член 7

Границите и површината на заштитните зони задолжително се внесуваат во просторните и урбанизмските планови на општините.

Составен дел на оваа одлука е картата на која се означени сврзните точки и репери содржани во одлуката.

Картата од став 2 на овој член се чува во надлежниот републички орган за водостопанство.

Член 8

Во сите заштитни зони на сливното подрачје на изворот Раашче се забранува изградба на хидротехнички објекти и постројки со кои може да се одземат водите од сливното подрачје, освен за водоснабдувањето на населбите од тоа подрачје.

Член 9

Во првата пошироки заштитна зона (зона на санитарни ограничувања) се забранува:

- Градење на објекти и изведување на други работи, експлоатација на пеек, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и користење на земјиштето на начин и обем со кој се загрозуваат природните вредности на земјиштето,

квалитетот, количествата и режимот на површински-те и подземните води.

Експлоатацијата на минерални сировини се дозволува доколку со стручна експертиза се докаже дека нема штетно влијание врз подземните водоносни слоеви;

2. Изградба на фарми за стока и живина;

3. Неконтролиран транспорт, складирање и користење на течности кои по својот состав се опасни за подземните водоносни слоеви (нафта и нејзини деривати, токсични материји и друго);

4. Испуштање или складирање на масла, токсични и радиоактивни материји;

5. Кампирање и друг вид на организирано задржување на лубе, и

6. Депонирање на отпадни материји и смет

Во оваа заштитна зона може да се врши пошумување

Обработка на земјоделското земјиште на досега освоените површини и примената на природно и вештачко губриво, како и употреба на хемиски средства за заштита на растенијата може да се врши само со посебно одобрение и упатство од републичкиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, шумарството и водостопанството.

Во постојните селски населби во оваа зона може да се извршува екстензивно сточарење, ратарење и други функции и изградба на објекти само во согласност со урбанистичките планови изработени според критериумите што ги налага оваа зона.

Член 10

Во втората поширока заштитна зона (зона на хигиено-епидемиолошко ограничување и следење) се забранува:

1. Експлоатација на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци, како и користење на земјиштето на начин во обем со кој се загрозуваат неговите природни вредности, квалитетот, количествата на водите и режимот на површинските и подземните води.

Експлоатација на минерални сировини се дозволува доколку со стручна експертиза се докаже дека нема штетно влијание врз подземните водоносни слоеви,

2. Испуштање на непречистени отпадни води во водотеите и подземните води;

3. Депонирање и исфрлане на отпадни материји и смет надвор од организирани, обезбедени и контролирани депонии; и

4. Испуштање на масла, токсични и радиоактивни материји

Во подрачјето на оваа заштитна зона се дозволува пошумување и користење на земјиштето за земјоделско производство со примена на вештачки и природни губрива и употреба на хемиски заштитни средства кои не содржат нераразградливи отровни и штетни материји

Испуштањето на отпадните води во отворените водотеци се дозволува после нивното пречистување според критериумите за водотеци од II категорија на профилот на испуштањето.

Член 11

Во третата поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епидемиолошко набљудување) се применуваат заштитни мерки; примена на пропишаните услови за испуштање на отпадните води во отворените водотеци од II класа на местото на испуштањето во не-посредниот дел на сливот на реката Вардар низводно од Гостивар; условите за испуштање на отпадните води во отворените водотеци од I класа на местото на испуштањето во сливовите на Мавровско-то Езеро, Горна Радика и сливот на реката Вардар спротиводно од Гостивар

Член 12

Корисниците на земјиштето во сливното подрачје на реката Вардар спротиводно од изворот Рашче кои имаат штетно влијание врз човековата околина должни се да изготват еколошки елаборати за заштита на животната средина и тоа согласно со:

— урбанистичките планови усогласени со критериумите за заштита на водните ресурси во заштитните зони,

— производно-технолошките планови за стоковно производство

— урбанистичката и еколошката евакуација на просторните, основните и деталните урбанистички планови во Гостиварскиот и Тетовскиот регион;

— воспоставените односи меѓу структурата и распределбата на станбените, индустриските и другите зони во функционалниот простор преку нови урбани модели приспособени на човековата урбана и природна средина;

— дефинираните специфични критични ресурсни простори во природните средини и простори во урбанизираните опкружувања на Поморавските региони, со потенцијална пресија на развојот;

— воспоставената урбанистичко-еколошката категоризација на видот, обемот, механизмот, квалитетот, вулнерабилитетот и другите особини на критичните природни ресурси и создадените урбани потенцијали; и

— измените и дополнувањата на просторниот план за Поморавската Котлина, основни урбани планови за градските и селските населби и посебни секторски планови за индустриски, агроВИндустриски подрачја, како и планови за заштита на природните ресурси и човековата средина.

Со еколошките елаборати треба да бидат определени техничките и технолошките решенија за пречистување и обезвредување на отпадните материји, а потоа да бидат квалифицирани и квантифицирани отпадните материји како течни, цврсти или гасовити. Ќе се испуштаат или депонираат во околната преку површинските или подземните води, земјиштето и воздухот

Член 13

За следење на квантитативните и квалитативните карактеристики на водите што ја хранат Жеденската акумулација и изворот Рашче ќе се вршат следниве активности:

1. Воспоставување на набљудувачки профили

1.1. Профил „Радуша“ (ќе се користат постојните пиеzометри, бунари и водомерната станица),

1.2. Профил „Депонија“ (ќе се користат постојните пиеzометри и реката Вардар како мерни пунктови),

1.3. Профил „Југохром“ (се користат постојните пиеzометри, бунари и водомерна станица).

За комплетирање на горе споменатите профили неопходно е да се извршат уште седум нови пиеzометри спрема претходно изгответа програма

2. Воспоставување на поединечни мерни места.

2.1. Каптажа „Рашче“,

2.2. Водомерна станица „Сарајчинци“,

2.3. Пиеzометар на десниот брег на реката Вардар.

3. Хидрометриски мерења на реката Вардар и комплексни хемиски анализи на подземните, речните и отпадните води.

4. Испитување на потеклото и староста на подземните води со примена на радиоизотопите

5. Анализа на динамизмот на подземните води.

6. Анализа на механизмот на истечување на изворот на математички модел

7. Анализа на пропагација на различни полустанти со подземните води.

8. Катастар на загадувачи.

9. Урбанистичко-еколошки истражувања, евалуација, реурбанизација и урбанизација на Поморавските региони и повисоко ниво на планирање.

Активностите предвидени во став 1 на овој член ги реализира Републичкиот хидрометеоролошки завод врз основа на програма што ја донесува Собранието на СР Македонија

Член 14

Надзор над примената на мерките од членовите 8, 9, 10, 11 и 12 на оваа одлука вршат соодветните надлежни републички инспекциски органи.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3550/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнен Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

599.

Врз основа на член 41 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републиките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ број 41/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општество-политичкиот собор, одржани на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат предметите што се сметаат како средства за репрезентација на републиките органи.

Член 2

Од недвижните предмети како средства за репрезентација се определуваат зградите:

- „Биљана“ и „Охрид“ во Охрид;
- „Водно“ и „Македонија“ во Скопје.

Член 3

Од подвижните предмети како средства за репрезентација се определуваат:

- патничките автомобили за протоколарни потреби тип „Мерцедес“, „Отел-Аскона“ и „Фолцваген Цета“; и
- воздуходопловот „Кинг-айр Б-200“.

Член 4

Условите и начинот на користење и одржување на средствата за репрезентација од членовите 2 и 3 на оваа одлука ќе ги пропише Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3548/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнен Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Општество-политичкиот собор,
Петар Каџанов, с. р.

600.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 5, а согласно со точка 1 став 2 од Амандманот 5 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**

1. Се разрешува од функцијата републички секретар за односи со странство м-р Борис Рикаловски, поради одење на друга должност.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 31 октомври 1990 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3545/1
26 октомври 1990 година на Собранието на СРМ,
Скопје д-р Вулнен Старова, с. р.

601.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 5, а согласно со точка 1 став 2 од Амандманот 5 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од функцијата член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија м-р Борис Рикаловски, поради одење на друга должност.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 31 октомври 1990 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3546/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнен Старова, с. р.

602.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Борис Николовски, судија на Окружниот суд во Скопје, и

Марија Трајанова, судија на Окружниот суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3572/1
26 октомври 1990 година на Собранието на СРМ,
Скопје д-р Вулнен Старова, с. р.

603.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ
ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

За заменик на јавниот обвинител на Македонија се именува Стојан Стојановски, заменик на јавниот обвинител на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3574/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнеш Старова, с. р.

604.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО
ШТИП**

За судија на Окружниот суд во Штип се избира Киро Бојаџиски, судија на Окружниот суд во Штип.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3501/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнеш Старова, с. р.

605.

Врз основа на член 25 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77, 6/81, 46/82, 11/87 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ
ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

За заменици на јавниот правобранител на Македонија се именуваат:
Димитар Башевски, поранешен претседател на Стопанскиот суд на Македонија и
Драги Башковски, секретар на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3562/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнеш Старова, с. р.

606.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ
ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

I За заменик на јавниот обвинител на Македонија се именува Јован Трпеновски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за внатрешни работи.

II На должноста заменик јавен обвинител на Македонија, Јован Трпеновски, ќе стапи по престанок на функцијата член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за внатрешни работи.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3565/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнеш Старова, с. р.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/82, 12/89 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ШТИП**

За заменик на окружниот јавен обвинител во Штип се именува Мирослав Димитров, заменик на окружниот јавен обвинител во Штип.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3564/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнеш Старова, с. р.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
ВО ШТИП**

За окружен јавен обвинител во Штип се именува Александар Поповски, заменик на општинскиот јавен обвинител во Штип

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-3563/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнеш Старова, с. р.

609.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ШТИП**

Се разрешува од должноста окружен јавен обвинител во Штип Бошко Асамбелески, поради истек на времето за кое е именуван.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3576/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

610.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП**

За судија на Окружниот стопански суд во Штип се избира Македонка Попкартова, судија на Окружниот стопански суд во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3568/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

611.

Врз основа на член 61 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА**

За вицегувернер на Народната банка на Македонија се именува д-р Беќир Жута, вицегувернер на Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3567/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

612.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ**

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Рина Андреевска, судија на Окружниот стопански суд во Скопје,

Љупчо Хаци Димов, судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3570/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

613.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА**

За судија на Окружниот суд во Битола се избира Ристо Георгиевски, судија на Окружниот суд во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3571/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

614.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

За судија на Врховниот суд на Македонија се избира Павел Манев, судија на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3575/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнег Старова, с. р.

615.

Врз основа на член 60 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

За гувернер на Народната банка на Македонија се именува м-р Борко Станоевски, гувернер на Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3569/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

616.

Врз основа на член 23 од Законот за судовите за прекршици („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85, 11/87 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ

За судија на Републичкиот суд за прекршици се избира Фаница Ефтикова, судија на Републичкиот суд за прекршици.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3573/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

617.

Врз основа на член 24-а од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/87, 40/89 и 46/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА И ЗЛЕТОВИЦА“

Член 1

Се основа Јавно претпријатие за водоснабдување од регионалните водоводи „Студенчица и Злетовица“.

Член 2

Претпријатието работи под фирмa: Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица и Злетовица“.

Скратениот назив на фирмата е: Претпријатие за водоснабдување „Студенчица и Злетовица“ (во најтамошниот текст: Претпријатие). Седиштето на претпријатието е во Скопје.

Член 3

Дејноста на претпријатието е собирање, пренос, пречистување и дистрибуција на вода за потребите

на домаќинствата, индустријата и другите потрошувачи, како и одржување и експлоатација на:

— Регионалниот водовод „Студенчица“ за потребите на делови од општините Кичево, Македонски Брод, Крушево, Прилеп како и РЕК „Осломеј“, и

— Регионалниот водовод „Злетовица“ за потребите на делови од општините Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Виница, Кочани и Штип.

Член 4

За привремен работоводен орган на Претпријатието се определува дипл. инж. Љубомир Огњановски, со сите овластувања на работоводен орган определени со закон.

Член 5

Уписот на Претпријатието во судскиот регистар ќе се изврши до 15 ноември 1990 година.

Донесувањето на Статутот, изборот на работничкиот совет и на работоводниот орган на Претпријатието ќе се изврши до 31 март 1991 година.

Член 6

Претпријатието ги презема сите средства, права и обврски од претпријатијата што управуваат со Регионалниот водовод „Студенчица“ и тоа: основните средства на Јавното претпријатие „Електростопанство — Македонија“ кои се состојат од каптажа на изворот „Студенчица“ до разделната градба во должина од 12,5 км, разделна градба кај с. Другово, доводен цевовод од разделната градба до резервоарот за РЕК „Осломеј“ со сите инсталации и уреди на нив, како и основните средства на јавните претпријатија: „Комуналец“ — Кичево, „Комуналец“ — Прилеп, „Комуна“ — Крушево, кои се состојат од цевовод од приклучокот за Кичево, цевоводот од разделната градба до резервоарот во Прилеп и цевовод од с. Дебреште со цевоводот до резервоарот за Крушево и пумпната станица кај с. Норово, со сите придружни инсталации и уреди на нив.

Претпријатието ги презема сите средства, права и обврски од координационото тело кое ги врши инвеститорските работи за објектот „Злетовица“.

Преземањето на средствата, правата и обврските од став 1 на овој член ќе се утврди со договор.

Член 7

Средствата за основање и почеток на работата на Претпријатието во висина од 10.000.000 динари ги обезбедува Републиката

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-3551/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

618.

Врз основа на член 16 од Законот за системот на финансирањето на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 20/88, 28/88 и 51/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ (ТРЕТ ПРОЕКТ ЗА СЕКТОРОТ ЗА ПАТИШТА)

1. Социјалистичка Република Македонија гарантира дека, доколку Републиката самоуправна интегрална заедница за патишта — Скопје, корисник на

кредитот, не изврши уплата по пристигнатите обврски по кредитот од Договорот за заем (тret проект за секторот за патишта), склучен меѓу Меѓународната банка за обнова и развој — Вашингтон и Републичката самоуправна интересна заедница за патишта — Скопје, во износ од 22 милиони САД долари, тие обврски ќе ги изврши Социјалистичка Република Македонија, во износ што Стопанската банка — Акционерско друштво — Скопје го платила од името и за сметка на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта, — Скопје

2. Републичкиот секретаријат за финансии ќе издаје исправа за гаранција согласно со оваа одлука и ќе се грижи Републичката самоуправна интересна, заедница за патишта да врши отплата на кредитот.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-3549/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд.
Иван Аврамовски, с. р.

619.

Врз основа на членовите 394 и 400 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕННИКОТ „ПРЕСПА ВО РЕВОЛУЦИЈАТА“

1. Се усвојува Самоуправната спогодба за подигање, чување, одржување, заштита и користење на споменикот „Преспа во револуцијата“.

2. Се овластува д-р Саво Климовски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да ја потпише Самоуправната спогодба.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр 22-3547/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд.
Иван Аврамовски, с. р.

620.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за Службата на општественото книgovodstvo во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се потврдува Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Службата на општественото книgovodstvo во Социјалистичка Република

Македонија, што ја донесе Советот на Службата на општественото книgovodstvo во Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 28 јуни 1990 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-3544/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд.
Иван Аврамовски, с. р.

621.

Врз основа на член 66 од Законот за Железничите („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78 и 13/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 октомври 1990 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Железничкото транспортно претпријатие Скопје, што работниците го усвојија на референдумот одржан на 12 јануари 1990 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 22-3543/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд.
Иван Аврамовски, с. р.

622.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85, 43/86, 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 1 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примиња и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87, 6/88, 5/89, 38/89) и Заклучокот на Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор број 10-80 од 16. октомври 1990 година, Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации, и на функционери и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, изнесува и тоа:

— 260,00 динари за службено патување надвор од Републиката;

— 230,00 динари за службено патување во Републиката.

2. Ако за време на службеното патување се користи нокевање, на работниците им се признаваат

трошоците за ноќевање во полн износ, врз основа на приложена сметка, со исклучок на хотел „де лукс“ категорија

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-1091/1 од 17 мај 1990 година

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 17-2257/1
23 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет,
д-р Тито Беличанец, с. р.

623.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи на патните дневните и другите трошоци на работниците во Републиките органи на Управата („Службен весник на СРМ“ бр 36/81, 27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 3 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87, 6/88, 5/89, 38/89) и Заклучокот на Комисијата за следење на спроведувањето на Општествениот договор, број 10-80 од 16 октомври 1990, Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНСТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на работниците во републиките органи на управата и во републиките организации, на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 1 400,00 динари месечно.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-1278/1 од 8 јуни 1990 година.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1990 година

Бр. 17-2257/2
23 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет,
д-р Тито Беличанец, с. р.

624.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНСТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците октомври, ноември и декември 1990 година се определуваат од основата која се утврдува

во висина на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното тримесечје од 3.250,00 динари и изнесуваат:

I група	1.625,00 динари
II група	1.300,00 динари
III група	1.040,00 динари
IV група	812,50 динари
V група	650,00 динари

Износите на цивилните инвалидни на точка 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на остварениот просечен месечен чист личен доход во Републиката во периодот јули — септември 1990 година објавен од страна на Републичкиот завод за статистика

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август и септември 1990 година конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во периодот април — јуни 1990 година, од 2 850,00 динари и изнесуваат:

I група	1.425,00 динари
II група	1.140,00 динари
III група	912,00 динари
IV група	712,50 динари
V група	570,00 динари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-4923
22 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за труд,
здравство и социјална политика,
д-р Јанко Обочки, с. р.

625.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 1 и 2 и член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 18 октомври 1990 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УТВРДУВА дека членовите 103 и 104 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) и член 284-а од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/81, 28/88 и 48/89) не се во согласност со Уставот на СР Македонија.

2. Собранието на СР Македонија ќе ги усогласи законските одредби означените во точката 1 од оваа одлука со Уставот на СР Македонија во рок од 6 месеци од денот на доставувањето на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена иницијатива, со Решение У. бр. 221/89 од 28 март 1990 година, поведе постапка за оценување уставноста на законските одредби означените во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 32 став 4, член 203 став 2, член 209 став 6 и член 251 став 2 од Уставот на СР Македонија.

5. Во определениот рок Собранието на СР Македонија не достави одговор на наводите од решението за поведување на постапката.

На јавната расправа подносителите на иницијативата останаа на своите наводи, а претставникот на Собранието на СР Македонија истакна дека институтот ставање на располагање на работниците во органите на управата произлази под специфичноста на нивните уставни функции.

Претставникот на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи изнесе дека оспорените законски одредби се сфаќаат и се применуваат во практиката во оние случаи кога нема сигурни основи за поведување кривична или дисциплинскa постапка против работниците кои со своето однесување ги доведуваат во прашање интересите на службата како елемент на интересите на општествената заедница утврдени во Уставот.

6. Според член 103 од Законот за внатрешни работи кога тоа го бараат интересите на службата, работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да биде ставен на располагање со решение на функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи по прибавена претходна согласност од извршиот орган на собранието на општествено-политичката заедница, а за овластено службено лице во соодветниот општински орган на управата и по прибавена согласност од републичкиот секретар. Против решението за ставање на располагање работникот може да изјави приговор до извршиот орган на собранието на општествено-политичката заедница Според член 104 од Законот работник на орган на управата надлежен за внатрешни работи може да остане на располагање се додека не се распореди на други работи и работни задачи, односно додека не заснова работен однос во друг орган организација на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница или се додека не му престане работниот однос по друг основ, но не подолго од две години, по што му престанува работниот однос.

Според член 284-а став 1 од Законот за државната управа, кога постојат особени причини на службата, работникот во органот на управата може да биде ставен на располагање со решение на извршиот совет на предлог на функционерот кој раководи со органот на управата. Според став 2 на овој член работникот може да биде ставен на располагање се додека не биде распореден на други работи и задачи или додека не заснова работен однос во друг орган односно организација или не му престане работниот однос по друг основ, но најдолго за 2 години, по што му престанува работниот однос.

7. Според член 301 точка 7 од Уставот на СР Македонија Собранието на СР Македонија донесува закони кои се однесуваат, меѓу другото, и на правата, должностите и одговорностите од трудот и по основ на трудот на работниците во општинските и републичките органи

Согласно член 203 став 2 од Уставот слободите и правата на човекот и граѓанинот се ограничени само со еднаквите слободи и права на другите и со интересите на социалистичката заедница утврдени со Уставот, а според член 251 став 2 случалите и условите под кои користењето на слободите спротивно на Уставот повлекува ограничување или забрана на нивното користење се определуваат со закон.

Според член 209 став 6 од Уставот на работникот може да му престане работата против неговата волја само под услови и на начин утврдени со закон.

Согласно член 231 став 1 од Уставот секој има право на еднаква заштита на своите права во постапката пред Судот, државните и други органи и организации што решаваат за неговите права, обврски и интереси.

Од наведените уставни одредби произлегува дека со закон може на посебен начин да се уредат правата, должностите и одговорностите на работниците во органите на општествено-политичките заедници и во тие рамки да се предвидат посебни институти во областа на работните односи, меѓу кои, и ставањето на работниците на располагање. Меѓутоа, наведените уставни одредби претставуваат не само основ за поинакво уредување, туку истовремено и рамка за содржината, обемот и начинот на тоа уредување, во таа смисла што не може да се отстапи од правата, должностите и одговорностите гарантirани за секој работник, без оглед каде засновал работен однос, надвор од основите утврдени со Уставот.

Според мислењето на Судот, со одредбите на член 284-а од Законот за внатрешни работи и член 231 од Законот за државната управа е востановен институтот ставање на работниците на располагање без утврдување на условите за неговата примена. Интересите на службата односно особено оправданиите причини на службата не може да се сметаат како услови за примена на тој институт, загса што тие всушност претставуваат само мотиви односно цели што треба да се постигнат со неговата примена. Судот смета дека на тој начин се отстапува од општата смисла на принципот на уставноста и законитоста во вршењето на општествените функции, кој претпоставува прецизно утврдување на основите, рамките и условите под кои тие треба да се вршат.

Со оглед на тоа што примената на институтот ставање на работниците на располагање значи ограничување на правата на работниците во органите на управата од трудот и по основ на трудот, тоа мора да има основ во Уставот, при што со законот со кој се предвидува некакво ограничување мора да се пропишат и случаите и условите за таквото ограничување.

Поради тоа што оспорените законски одредби не ги утврдуваат условите за ставањето на работниците на располагање, Судот оцени дека тие не се во согласност со член 203 став 2 и член 251 став 2 од Уставот на СР Македонија

Пошто наведените уставни одредби произлегуваат гаранцијата за работникот против неговата волја да не може да му престане работата надвор од начинот и условите што се утврдени со закон, како и обврска за законот кој предвидува некој од случаите на престанување на работата против волјата на работникот истовремено да ги превиди условите и начинот на престанокот. Според мислењето на Судот, од тоа што оспорените законски одредби не ги утврдуваат условите за примена на институтот ставање на работниците на располагање, а ставањето на работниците на располагање може да доведе до престанување на нивната работа против нивната волја, произлегува дека не се утврдени ни условите за престанување на работниот однос по тој основ. Поради тоа, Судот оцени дека тие законски одредби не се во согласност ниту со член 209 став 6 од Уставот на СР Македонија.

Исто така, Судот оцени дека, поради тоа што не се утврдени условите за ставање на работниците на располагање, иако е предвидено правно средство против решението за ставање на располагање, остането е без содржина со Уставот загарантиралото право на заштита на правата и интересите и на употреба на правно средство во таа постапка. Поради тоа, Судот оцени дека оспорените законски одредби не се во согласност ниту со член 231 став 1 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука

У. бр. 221/89
18 октомври 1990 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

626.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 437 став 2, а во врска со член 419, 424 и Амандман LXXVIII од Уставот на СР Македонија, на работната седница одржана на 10 септември 1990 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА НЕСПОИВОСТА НА ФУНКЦИИТЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА СО ДРУГИ ФУНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука поблиску се утврдуваат функциите и работите чие вршење е неспово со истовремено вршење на уставно-судската функција.

Член 2

Претседателот и судиите на Уставниот суд на Македонија не можат истовремено да вршат функција во законодавни, извршни, правосудни и други државни органи на Републиката или на друга општествено-политичка заедница, ниту да учествуваат во работата на овие органи и нивните работни тела (комисии, одбори, работни групи)

Член 3

Претседателот и судиите на Уставниот суд на Македонија не можат да бидат функционери, ниту членови на самоуправни и други органи во организациите и заедниците

Член 4

Претседателот и судиите на Уставниот суд на Македонија не можат да членуваат во политички партии и општествени организации, ниту да вршат функции во нив и во здруженија на граѓани

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

У бр. 507/90

30 октомври 1990 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, потврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход („Службен весник на СРМ“ бр 30/90) е направена грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на
Законот за данокот од доход

Во членот 1 во алинејата 5 наместо стапката „2,08%“ треба да стои стапката „2,0%“

Бр. 13/101
24 октомври 1990 година
Скопје

од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, потврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за ловот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/90) се направени грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на
Законот за ловот

Во членот 1 ставот 2 наместо зборот „овластени“ треба да стои зборот „општествени“.

Во членот 5 ставот 3 наместо зборот „ловење“ треба да стои зборот „палење“.

Бр 13/101
24 октомври 1990 година
Скопје
од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР 246.

Врз основа на член 26 точка 10 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Демир Хисар, Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Демир Хисар, на седницата одржана на 17 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР (ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА) ЗА 1990 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување на средства во ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата (за општествена заштита) се утврдува во висина од:

- 1,730% од брутото личен доход од работен однос од стопанство и нестопанство,
- 0,038% од личен доход од земјоделска дејност,
- 0,400% од брутото личен доход од вршење на самостојна и друга професионална дејност

Член 2

За ОЗТ од основното и средното наосоченото образование се утврдува стапка од 0,865% од брутото личен доход.

За ОЗТ од општествена заштита на децата се утврдува стапка од 1,211% од брутото личен доход.

Член 3

За ОЗТ од текстилната индустрија и водостопанството се утврдува стапка од 1,442% од брутото личен доход

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1990 година.

Бр 08-75/3
17 октомври 1990 година
Демир Хисар

Претседател,
Раде Наумовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КРИВА ПАЛАНКА 247.

Врз основа на член 103, 104 и 107 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 182 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Законот за привремена забрана на располагање со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90) Извршиот одбор, на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата одржана на 19 октомври 1990 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се определува во висина од

7,311% од бруто личниот доход и другите примања за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството во висина од 6,092% од бруто личниот доход и другите примања во кои се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,335% а за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството од 2,778%.

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита што ги утврдува самостојно Собранието на Заедницата од 3,976% а за обврзниците од областа на текстилната индустрија земјоделството и водостопанството од 3,314%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 0,813% а за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството од 0,678%.

Основицата за пресметување на придонесот за несреќа на работа и професионално заболување кај обврзниците кои формираат доход преставува оставениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход преставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 0,813% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот кои не формираат доход за вработени по договор за дело.

Стапката на додатниот придонес за партиципација за задолжителните видови на здравствена заштита на проширениите права од здравствено осигурување се определува во висина од 0,650%, а за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанство во висина од 0,542%.

Додатниот придонес од 0,650% односно 0,542% за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството се наплатува од истата основица од која се наплатува придонесот за несреќа при работа и професионално заболување.

Член 2

За корисниците за кои се утврдува само чист личен доход, придонесот за здравствена заштита се пресметува и плаќа од истиот личен доход со примена на пресметаната стапка за личен доход врз основа на збирот на републиката и општинската стапка на придонесот од личниот доход.

Член 3

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува по стапка од 25% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука за деташираниите работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 од оваа одлука.

Член 4

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин определен со Законот и актите на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Крива Паланка.

Член 5

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-469 од 17. VIII. 1990 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. IX. 1990 година за издвојувањата од личен доход, а од 1. X. 1990 година за издвојувањата од доход.

Бр. 10-567
19 октомври 1990 година
Крива Паланка

Претседател,
Тодор Миленковски, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 248.

Врз основа на член 1 од Законот за изменување на Законот за привремена забрана на располагање со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интереси заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1990 година, Извршиот одбор на Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 19 октомври 1990 година, до-несе

ОДЛУКА

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита се утврдува во износ од 8,64% од бруто личен доход и другите примања.

Член 2

По исклучок од член 1 на оваа одлука, стапката на придонесот за здравствена заштита за обврзниците од областа на текстилната индустрија, земјоделството и водостопанството, се утврдува во износ од 7,20% од бруто личен доход и другите примања.

Член 3

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита за кои придонес се пресметува и наплатува на нето основица се применува пресметаната стапка.

Член 4

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на работници испратени на работа во странство од основните организации на здружени труд (деташирани работници) се определува по стапка од 25% од утврдената основица што ја пресметува месечниот просечен личен доход по работни организации исплатени во годината што и претходи на годината во која е испратен работникот, во странство односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник за работници кои не оставија личен доход во претходната година.

Основицата од претходниот став се исплатува во текот на годината, како аконтација. По завршната сметка утврдените основици се пресметуваат и уплатуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација според претходната година.

Член 5

За лица кои работат по договор за дело се пресметува придонес за здравствена заштита во случај несреќа на работа и професионални заболувања по стапка од 6% од исплатениот надоместок

Член 6

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон и Стагутот на Заедницата.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1990 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Член 8

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита за 1990 година, број 06-36/1 од 13 февруари 1990 година и одлуките за измена и дополнување број 06-37/8 од 22 мај 1990 година и број 06-419 од 20 јули 1990 година.

Бр. 06-38/1
19 октомври 1990 година
Штип

Претседател,
Иван Хаџи-Стојанов, с. р.

**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА НАСОЧЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ**

И С П Р А В К И

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во општествени и услужни дејности, бр. 12-118/3 („Службен весник на СРМ“, бр. 29/90), во членот 4 пред зборот „стопанска“ треба да стојат зборовите „самостојна земјоделска“.

Бр. 12-221/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Од Собранието на самоуправната интересна заедница на насоченото образование во општествените и услужни дејности

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделство, шумарство, дрвна индустрија, индустрија на тутун и прехранбена индустрија, бр. 11-44/3 („Службен весник на СРМ“, бр. 29/90), во членот 4 пред зборот „стопанска“ треба да стојат зборовите „самостојна земјоделска“.

Бр. 11-69/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Од Собранието на самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделство, шумарство, дрвна индустрија, индустрија на тутун и прехранбена индустрија

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро енергија, електро индустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски, бр. 10-91/3 („Службен весник на СРМ“, бр. 29/90), во членот 4 пред зборот „стопанска“ треба да стојат зборовите „самостојна земјоделска“.

Бр. 10-132/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Од Собранието на самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електро енергија, електро индустрија, метална и графичка индустрија и сообраќај и врски

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударство, металургија, градежништво и градежна индустрија, хемиска и текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, бр. 09-69/3 („Службен весник на СРМ“, бр. 29/90), во членот 4 пред зборот „стопанска“ треба да стојат зборовите „самостојна земјоделска“.

Бр. 09-103/1
26 октомври 1990 година
Скопје

Од Собранието на самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, металургија, градежништво и градежна индустрија

Огласен дел

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штемпил под назив: „Матевска Виолета „Кафе Бонбониера Вики“, ул. „Џон Кенеди“ бр. 27 — Скопје“ се огласува за неважен. (3354)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидегелство на име Гошев Виктор, ул. „Ванчо Прке“ бр. 56, Виница. (3194)

Воена книшка на име Ратко Стамевски, с. Пелинце, Куманово. (3204)

Ученичка книшка, за завршено прва година сообраќајно - техничко, издадена од ЖУЦ „В. Тасески“ на име Оливер Блажески, с. Сланско, Македонски Брод.

Работна книшка на име Сретен Ристевски, Куманово. (3206)

Работна книшка на име Милица Ристовска, Куманово. (3207)

Работна книшка на име Емрула Харзији, Гостивар. (3208)

Одобрење УП. бр. 12-9638 од 6. I 1989 година, за промет на стоки на мало издадено од СО Центар — Скопје на име Светлана Тодоровска, Скопје. (3227)

Работна книшка на име Јованова Елена, ул. „Петре Милевски“ бр. 40, Титов Велес. (3231)

Воена книшка на име Јордан Димов, ул. „К. Цветков“ бр. 153, Титов Велес. (3241)

Работна книшка на име Ибраим Изејроски, Македонски Брод. (3242)

Воена книшка на име Марјанчо Михајловски, ул. „Сремски фронт“ бр. 25/6, Штип. (3243)

Тековна сметка бр. 00766/89 на име Коце Горгиеv, с. Раклиш, Радовиш. (3244)

Чековна картичка бр. 1587/19 на име Димитар Чабуков, ул. „Партизанска“ бр. 12, Радовиш. (3274)

Работна книшка на име Емири Рамадани, Куманово. (3289)

Работна книшка на име Јаким Доневски, Кратово. (3290)

Возачка дозвола бр. 1016 на име Владимир Донев, ул. „Јаким Стојков“ бр. 55, Штип. (3291)

Воена книшка, издадена од СНО — Куманово на име Муртезеи Османчи, с. Лојане, Куманово. (3312)

Тековна сметка на име Елица Трајкова, ул. „Едвард Кардељ“ згр. 3, вл. 1/2, Радовиш. (3313)

Решение УП. бр. 14-2935 од 31. V 1989 година, за основање дуќан за промет со животни намирници, издадено од СО Карпош — Скопје на име Ленче Стојковска, с. Кучково, Скопје. (3317)

Работна книшка сер. бр. 18181 од 03. 02. 1989 година, издадена од Комитетот за стопанство на СО — Ресен на име Доневска Д. Бранка, ул. „Димитар Божиновски“ бр. 32, Ресен. (3318)

Работна книшка на име Тања Стаменова, Куманово. (3319)

Работна книшка на име Весна Белеска, Охрид.

Чекови од бр. 12236991 до 12336999 на име Марјан Маневски, с. Проевце, Куманово. (3321)

Тековна картица бр. 0218220 на име Трајко Трајков, Радовиш. (3322)

Тековна карта бр. 80710-15-50-28476-4 и загубените чекови од бр. 4760363 до 4760370, издадени од Југобанка — Скопје на име Ангеле Тодевски, Скопје

Чекови од бр. 7707027 до 7707030 на име Роза Димова, ул. „Г. Делчев“ бр. 30, Радовиш. (3350)

Решение УП. бр. 7355 од 13. VII. 1989 година за упис на дуќанот во регистарат, издадено од СО Центар — Скопје на име Јован Ханџиски, Скопје. (3353)

Тековна карта бр. 00322, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Радовиш на име Костадин Стоименов, ул. „29 Ноември“ бр. 216, Радовиш.

Чековна карта бр. 80710-15-50-04729-5, издадена од Југобанка — Скопје на име Владимир Кочовски, Скопје. (3370)

Работна книшка на име Наковска Стојанка, Титов Велес. (3375)

Уверение за јавен превоз бр. 15-5791-731/2 на име Зилбеар Цафери, с. Боговиње, Тетово. (3391)

Одобрение за такси возач бр. 7994-68 на име Муамет Ахмети, с. Челопек, Тетово. (3392)

Воена книшка на име Есат Сокол, ул. „Караорман“, бр. 5, Струга. (3423)

Работна книшка на име Исмаили Али, Тетово.

Тековна карта бр. 80710-15-50-280-771, издадена од Југобанка — Скопје на име Ружа Адамова, Скопје. (3426)

Возачка дозвола на име Идриз Мусли, с. Камењане, Тетово. (3435)

Работна книшка на име Лисабела Дурмишова, Штип. (3436)

Работна книшка на име Ната Василевска, Штип.

Чек бр. 4816190, издаден од Југобанка — Скопје на име Георги Пожаренков, Скопје. (3443)

Работна книшка на име Бошков Милан, ком. УЗУС БГ/20, Титов Велес. (3444)

Решение УП. бр. 12-11525 од 13. XII. 1989 година, издадено од СО — Центар — Скопје на име Сузана Петрунова, Скопје. (3451)

Работна книшка на име Валентин Чамушев, Штип. (3458)

Работна книшка на име Кирил Марковски, Лелчево. (3459)

Свидетелство за VIII одделение на име Киро Зашев, Кочани. (38)

Свидетелства за I и II година на име Зоранчо Костадинов, Виница. (39)

Свидетелство за VIII одделение на име Гоѓѓи Јакимов, Радовиш. (40)

Работна книшка на име Сузана Тошевска, Скопје

Работна книшка на име Еровиќ Сулејман, Скопје.

Свидетелство за VIII одделение на име Зедије Рушити, Горче Петров. (44)

Свидетелство за VIII одделение на име Целе Ачиоски, Битола. (45)

Свидетелство за VIII одделение на име Борис Диманоски, Битола. (46)

Диплома на име Пејеска Анита, Прилеп. (47)

Ученичка книшка на име Лирије Муртези, Куманово. (48)

Свидетелство на име Ласте Николовски, Куманово. (49)

Книшка на име Ирфан Фремези, с. Вевчани, Струга. (51)

Свидетелство на име Елизабета Ѓорѓиевска, Струга. (52)

Свидетелства од I до IV година на име Иванов Гоѓѓи, Титов Велес. (55)

Четири (4) свидетелства на име Манков Небојша, Титов Велес. (56)

Ученичка книшка на име Благица Домевска Титов Велес. (57)

Свидетелство за VIII одделение на име Јусуп Кекин, Штип. (59)

Свидетелство за IV одделение на име Кани Јусуп, Штип. (60)

Свидетелство за IV одделение на име Баки Јусуп, Штип. (61)

Свидетелство за VIII одделение на име Себит Мемед, Штип. (62)

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Дервишов, Штип. (63)

Диплома на име Марјан Николов, Штип. (64)

Свидетелство на име Јусуп Селами, Штип. (65)

Свидетелство на име Сельвие Јусуп, Штип. (66)

Свидетелство на име Сефер Јусуп, Штип. (67)

Свидетелство на име Сашо Крстев, Штип. (69)

Свидетелство на име Tome Angelov, Кочани. (70)

Свидетелство на име Рајна Ѓорѓиева, Радовиш

Работна книшка на име Јанакиева Милевка, Скопје. (72)

Работна книшка на име Марица Буревска, Скопје.

Работна книшка на име Јелиша Ѓорѓиев, Скопје.

Свидетелство на име Горе Спиркоски, Прилеп

Свидетелство за IV степен на име Марјан Крстевски, Куманово. (77)

Свидетелство на име Викен Нацев, Титов Велес.

Свидетелство на име Милка Тодорова, Титов Велес. (80)

Свидетелство на име Ристо Наков, Неготино.

Уверение за браќвар на име Зоран Димитриески, Тетово. (82)

Свидетелство на име Мустаф Османов, Тетово

Свидетелство на име Петре Зафирески, Тетово.

Уверение на име Јуљсим Садики, Тетово. (85)

Свидетелство на име Милорад Јубески, Тетово

Свидетелство на име Дашурије Арифи, Тетово

Свидетелство на име Насир Речепи, Тетово. (89)

Свидетелство на име Фатмир Речепи, Тетово.

Ученичка книшка на име Алифирди Амзан, Тетово. (91)

Свидетелство на име Асан Бејтулам, Тетово. (92)

Свидетелство за I одделение на име Насфи Ислами, Гостивар. (94)

Свидетелство на име Мурадије Мустафи, Гостивар. (95)

Свидетелство на име Перо Лазески, Гостивар.

Свидетелство на име Маргарита Отњаноска, Гостивар. (97)

Свидетелство на име Атанас Дрвомицлов, Струмица. (98)

Свидетелство на име Јакуп Салијов, Радовиш.

Свидетелство на име Миле Спасов, Радовиш. (100)

Работна книшка на име Блажевска Јубица, Скопје. (101)

Свидетелство за завршено средно образование на име Блажевска Јубица, Скопје. (102)

Свидетелство за положен завршен испит на име Живко Поповиќ, Скопје. (104)

Диплома на име Јупчо Петреески, Прилеп. (105)

Диплома, работна книшка и картон на име Весна Ристеска, Прилеп. (106)

Свидетелство на име Сашо Павлески, Прилеп.

Свидетелство на име Никола Христоски, Прилеп.

Свидетелства за I и II година на име Шаќир Дурами, Куманово. (109)

Ученичка книшка на име Гоце Игненоски, Македонски Брод. (112)

Свидетелство на име Камбер Хусеини, Тетово.

Одобрение на име Сулејман Јусуфи, Тетово.

Свидетелство на име Мита Димеска, Гостивар.

Свидетелство на име Ибрајим Амидоновски, Гостивар. (118)

Лична карта бр 24791, тековна сметка бр. 205-39 и чекови од бр. 14636883 до 14636890, издадени од Стопанска банка — Виница на име Миле Илиев од Виница, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 45. (3462)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У А
дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот суд во Скопје, четворица судии на Окружниот стопански суд во Скопје и на двајца судии на Окружниот стопански суд во Штип

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-3655
5 октомври 1990 година
Скопје

Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СР Македонија

СОДРЖИНА

Страна

589. Закон за продажба на становите во општествена сопственост — — — — —	637	619. Одлука за усвојување на Самоуправната спогодба за подигање, чување, одржување, заштита и користење на споменикот „Преспа во револуцијата“ — — — — —	661
590. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на делегацијата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија		620. Одлука за потврдување на Статутарната одлука за измена и дополнувања на Статутот на Службата на општественото книжеводство во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	661
591. Закон за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката — — —	638	621. Одлука за давање согласност на Статутот на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје — — — — —	661
592. Закон за превозот во патниот сообраќај	639	622. Одлука за висината на дневниците за службени патувања во земјата на работниците во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршиот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	661
593. Закон за архивската граѓа — — —	642	623. Одлука за утврдување висината на надоместокот на трошоците за одбоен живот од семејството — — — — —	662
594. Закон за пописот на населението, домашнинствата, становите и земјоделските стопанства во 1991 година — — — — —	646	624. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната	662
595. Закон за изменување и дополнување на Законот за Агенцијата за преструктуирање и развој — — — — —	650	625. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 221/89 од 18 октомври 1990 година	662
596. Закон за изменување на Законот за заштита од пожари — — — — —	654	626. Одлука за неспровоста на функциите претседател и судии на Уставниот суд на Македонија со други функции, У. бр 507/90 од 30 октомври 1990 година — — —	663
597. Закон за изменување на Законот за заштита од експлозивни материји — — —	655	Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход	664
598. Одлука за утврдување на границите на заштитните зони на изворот Раичче и определување на мерките за заштита —	657	Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за ловот — — —	664
599. Одлука за определување на предметите што се сметаат како средства за репрезентација — — — — —	657	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
600. Одлука за разрешување од функцијата републички секретар за односи со странство	658	ДЕМИР ХИСАР	
601. Одлука за разрешување од функцијата член на Извршиот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	658	627. Одлука за утврдување на пресметковната стапка за здружување средства во ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Демир Хисар (за општествена заштита на децата) за 1990 година — — —	664
602. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје — — — — —	658	КРИВА ПАЛАНКА	
603. Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Македонија — — —	658	628. Одлука за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката за посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	664
604. Одлука за избор на судија на Окружниот суд во Штип — — — — —	659	ШТИП	
605. Одлука за именување заменици на јавниот правобранител на Македонија — —	659	629. Одлука за здружување на средствата за здравствена заштита — — — — —	665
606. Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Македонија — — —	659	СКОПЈЕ	
607. Одлука за именување заменик на Окружниот јавен обвинител во Штип — — —	659	630. Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 12118/3 — — — — —	666
608. Одлука за именување окружен јавен обвинител во Штип — — — — —	659	631. Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование бр. 11 44/3 — — — — —	666
609. Одлука за разрешување од должноста окружен јавен обвинител во Штип — —	659	632. Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование бр. 10-91/3 — — — — —	666
610. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Штип — — — — —	660	633. Исправка на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование бр. 09-69/3 — — — — —	666
611. Одлука за именување вицеѓувернер на Народната банка на Македонија — — —	660		
612. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	660		
613. Одлука за избор на судија на Окружниот суд во Битола — — — — —	660		
614. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Македонија — — — — —	660		
615. Одлука за именување гувернер на Народната банка на Македонија — — —	660		
616. Одлука за избор на судија на Републичкиот суд за прекршоци — — — — —	660		
617. Одлука за основање на Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица и Злетовица“ — — — — —	660		
618. Одлука за гаранција по кредитот од Договорот за заем (трет проект за Секторот за патишта) — — — — —	660		